



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено кингводство 66982-683-21943

Петок, 8 септември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XLV

Годишна издана 430.000
Годиш за републиката 15 ден. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-825; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефонски 651-482

812.

Врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), на предлог од Сојузниот извршен совет, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 23 август 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРЖАВАТА КАТАР

1. Ќе се воспостават дипломатски односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Државата Катар.

2. Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе преземат мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето.

Бр. 054
23 август 1989 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
д-р Јавез Дрвошек, с. р.

813.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет е самостојна стручна служба на Сојузниот извршен совет, со положба и делокруг утврдени со оваа одлука.

2. Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Службата на Советот) ги врши стручните и другите работи за потребите на Советот во врска со кадровските, управно-правните, станбените прашања и прашањата за одликувања од надлежност на Советот, а особено:

1) го следи остварувањето на утврдените начела и критериуми на кадровската политика во сојузните органи на управата и во сојузните организации, како и во стручните и другите служби на Советот и подготвува предлози за нивна единствена примена;

2) подготвува предлози на решенија за назначувања и разрешувања од должност на функционери и раководни работници, за именувања на претседатели и членови на колегијалните тела и за други кадровски прашања од надлежност на Советот;

3) врши управно-правни работи од надлежност на Советот што се однесуваат на подготвувањето предлози на решенија за редовни и вонредни правни средства во управната постапка, предлози на решенија по жалби на одлуки за изборот на кандидати по конкурс и во врска со постапката за спроведување на конкурси во сојузните органи на управата и за други управно-правни прашања од надлежност на Советот;

4) врши работи од станбената област што се во надлежност на Советот;

5) врши работи за потребите на дисциплинската комисија за утврдување одговорноста на раководните работници што ја формира Советот;

6) врши работи во врска со предлозите за одликување на поединци и институции од надлежност на Советот, формира предлози за определување на личните доходи и други примања на функционерите и раководните работници што ги назначува Советот, односно дава согласност за нивното назначување;

7) врши работи во врска со остварувањето на правата од трудот и по основ на трудот на функционерите и раководните работници на укинатите сојузни органи на управата што во тие органи ги назначува Советот, како и на работниците на укинатите сојузни органи на управата и сојузни организации што нема да бидат преземени односно распоредени и на работниците на располагање;

8) води евиденција и обезбедува соодветна документација во рамките на задачите и работите од делокругот на Службата на Советот.

3. Службата на Советот има свој печат.

4. Со работата на Службата на Советот раководи началник на Службата на Советот кој за својата работа и за извршувањето на задачите и работите од делокругот на таа служба одговара пред Сојузниот извршен совет.

Во поглед на раководењето со работата на Службата на Советот и одлучувањето за засновањето и престанувањето на работниот однос во таа служба, началникот на Службата на Советот има права и должности на функционер кој раководи со сојузен орган на управата.

5. Во Службата на Советот можат да се назначат помошници на началникот на Службата на Советот, како раководни работници.

Задачите и работите на кои се распоредуваат помошниците на началникот на Службата на Советот, како и нивниот број, се утврдуваат со правилникот за систематизација на задачите и работите во Службата на Советот.

6. Началникот и помошниците на началникот на Службата на Советот ги назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Началникот на Службата се назначува на предлог од претседателот на Советот.

7. На организацијата и работата на Службата на Советот, во поглед на овластувањата на началникот на Службата на Советот, како и во поглед на правата, обврските и одговорностите на раководните работници на Службата на Советот, се применуваат прописите што важат за сојузните органи на управата, ако со сојузен закон или со оваа одлука не е определено поинаку.

8. Началникот на Службата на Советот, раководните работници и работниците на Службата на Советот ги остваруваат своите самоуправни права во работната заедница на Службата на Советот на начинот утврден со Статутот и со други самоуправни општи акти во согласност со законот.

9. Во извршувањето на своите задачи и работи Службата на Советот во својата работа соработува со кадровските служби на извршните совети на републиките и на автономните покраини, како и со соодветните служби

на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

10. Средства за работа на Службата на Советот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет („Службени лист на СФРЈ”, бр. 31/80).

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр 505
31 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

814.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Методи на испитување на добиточна храна. Земање на мостри — — — | JUS E.A1.020 |
| 2) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на влага — — — | JUS E.A1.021 |
| 3) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на азот и на сурови протеини — — — | JUS E.A1.022 |
| 4) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на амониев азот — — — | JUS E.A1.023 |
| 5) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на сурови масти — — — | JUS E.A1.024 |
| 6) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на сурова целулоза — — — | JUS E.A1.025 |
| 7) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на вкупните минерални и органски материи — — — | JUS E.A1.026 |
| 8) Методи на испитување на добиточна храна. Пресметување на безазотни екстрактивни материи — — — | JUS E.A1.027 |
| 9) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на казеин — — — | JUS E.A1.028 |
| 10) Методи на испитување на добиточна храна. Определување на лактоблумин во производите од преработка на млеко — — — | JUS E.A1.029 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди за земјоделски и индустриски производи што главно служат како добиточна храна и за методите на испитување на добиточна храна („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/63).

Член 2.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на добиточна храна („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/64), Решението за југословенскиот стандард за испитување на квалитетот на жита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/69), Решението за југословенските стандарди за растителни производи наменети за индустриска преработка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/74) и Правилникот за југословенските стандарди за методите за утврдување на состојките на добиточна храна („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/80).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/114
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

815.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕНОСНИ АЛАТИ СО ЕЛЕКТРОМОТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за преносни алати со електромотори, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Преносни алати со електромотори. Дупчалки. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.020 |
| 2) Преносни алати со електромотори. Дупчалки. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.020/1 |
| 3) Алати за режење на навои. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.025 |
| 4) Преносни алати со електромотори. Алати за режење на навои. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.025/1 |
| 5) Брусилки и мазилки. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.040 |
| 6) Преносни алати со електромотори. Брусилки и мазилки. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.040/1 |
| 7) Кружни пили и ножеви. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.050 |
| 8) Преносни алати со електромотори. Кружни пили и ножеви. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.050/1 |
| 9) Пили. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.055 |
| 10) Преносни алати со електромотори. Пили. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.055/1 |
| 11) Чекани. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.060 |
| 12) Преносни алати со електромотори. Чекани. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.060/1 |
| 13) Пиштоли за прскање. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.070 |
| 14) Преносни алати со електромотори. Пиштоли за прскање. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.070/1 |
| 15) Рендиња. Дополнителни технички услови — — — | JUS N.M6.080 |
| 16) Преносни алати со електромотори. Рендиња. Дополнителни технички услови. Измени — — — | JUS N.M6.080 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на преносни алати со електромотори што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за преносни алати со електромотори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/89).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/116

14 јуни 1989 година

Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

816.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Технички услови — | JUS H.G2.037 |
| 2) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на калциум-нитрат-тетрахидрат. Комплексометриска метода — | JUS H.G8.382 |
| 3) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Мерење на pH-вредност. Потенциометриска метода — | JUS H.G8.383 |
| 4) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на матерните нерастворливи во вода. Гравиметриска метода — | JUS H.G8.384 |
| 5) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на хлорид. Турбидиметриска метода — | JUS H.G8.385 |
| 6) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на сулфати. Турбидиметриска метода — | JUS H.G8.386 |
| 7) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на железото. Колориметриска метода — | JUS H.G8.387 |
| 8) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на борниум. Турбидиметриска метода — | JUS H.G8.388 |
| 9) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на олово и бакар. Метода на атомска апсорпција — | JUS H.G8.389 |
| 10) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на магнезиум и стронциум. Метода на атомска апсорпција — | JUS H.G8.390 |
| 11) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на калиум и натриум. Методи на емисиона спектрофотометрија со пламен — | JUS H.G8.391 |
| 12) Чисти хемикалии. Калциум-нитрат-тетрахидрат. Определување на содржината на матерните што не се таложат со амониум-оксалат. Гравиметриска метода — | JUS H.G8.401 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/117

14 јуни 1989 година

Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

817.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Технички услови — | JUS H.G2.066 |
| 2) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на изгледот — | JUS H.G8.392 |
| 3) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на азотна киселина. Волуметриска метода — | JUS H.G8.393 |
| 4) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на остатокот по жарењето. Гравиметриска метода — | JUS H.G8.394 |
| 5) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на хлорид. Турбидиметриска метода — | JUS H.G8.395 |
| 6) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на сулфати. Турбидиметриска метода — | JUS H.G8.396 |
| 7) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриска метода — | JUS H.G8.397 |
| 8) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на арсен. Спектрофотометриска метода — | JUS H.G8.398 |
| 9) Чисти хемикалии. Азотна киселина. Определување на содржината на железо, бакар, олово, манган, никел, кадмиум, цинк и калциум. Метода на атомска апсорпција — | JUS H.G8.399 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на чисти хемикалии што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Азотна киселина JUS H.G2.066
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/86).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/118
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с.р.

818.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електронски цевки што го има следниот назив и ознака:

Електронски цевки. Термини и дефиниции ————— JUS N.A0.531

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/119
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с.р.

819.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАФИЧКИ СИМБОЛИ ЗА ПРИМЕНА ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за графички симболи за примена во електротехниката што го има следниот назив и ознака:

Графички симболи за примена во електротехниката. Телекомуникации. Пренос ————— JUS N.A3.610

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електротехнички графички симболи. Антени ————— JUS N.A3.250

2) Електротехнички графички симболи. Радиостаници ————— JUS N.A3.252
донесени со Решението за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/120
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с.р.

820.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електроника и телекомуникации што го има следниот назив и ознака:

Електроника и телекомуникации. Поларизирани алуминиумски електролитски кондензатори со течен електролит за професионална употреба од 10 V до 100 V, во изолирано цилиндрично метално куќиште со аксијални жичени приклучоци од климатска категорија 40/085/56 — — JUS N.R2.523

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на електроника и телекомуникации од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/121
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с.р.

821.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за подобрување што го има следниот назив и ознака:

Челици за подобрување. Технички услови ————— JUS C.B9.021

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 6.4.4, 7.2 и 7.3 чие применување не е задолжително, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на челици за подобрување што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Челици за подобрување. Технички прописи за изработка и испорака ————— JUS C.B9.021
донесен со Решението за југословенските стандарди за челици за цементација и подобрување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/122
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

822.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДВЕСТРАНИ ЗАВРТКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за двестрани завртки што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Двестрани завртки со глава — — JUS M.C3.020
- 2) Двестрани завртки без глава — — JUS M.C3.040

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Двестрани завртки со мала глава – обработени, со пречник од 3 mm до 100 mm ————— JUS M.C3.020
 - 2) Двестрани завртки со голема глава – полуобработени, со пречник од 6 mm до 100 mm ————— JUS M.C3.021
 - 3) Двестрани завртки со мала глава – полуобработени, со пречник од 5 mm до 100 mm ————— JUS M.C3.022
 - 4) Двестрани завртки со спуштена глава и маса – полуобработени, со пречник од 6 mm до 24 mm ————— JUS M.C3.030
 - 5) Двестрани завртки без глава – обработени, со пречник од 3 mm до 100 mm ————— JUS M.C3.040
 - 6) Двестрани завртки со навој – полуобработени, со пречник од 8 mm до 100 mm ————— JUS M.C3.060
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за развртвачи, спуштачи, турпини и двестрани завртки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 8/54).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/123
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

823.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРО- АКУСТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за електроакустика што го има следниот назив и ознака:

Електроакустика. Уреди на аудио-системи. Општи термини, дефиниции и методи за пресметка ————— JUS N.N4.103

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/124
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

824.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЗБЕСТНО- ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за азбестноцементни производи што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Азбестноцементни производи.
Цевки, спојници и дополнителни делови
за канализација и дренажа. Измена — — JUS B.C4.061/1
- 2) Азбестноцементни производи.
Цевки под притисок и спојници. Класифи-
кација, карактеристики, проверување,
преглед и прием. Измена — — — — — JUS B.C4.081/1

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на аз-
бестноцементни производи што ќе се произведат односно
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/125
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

825.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СТАНДАР- ДНИ НОМИНАЛНИ СТРУИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за стандардни номинални струи што го има
следниот назив и ознака:

Стандардни номинални струи — — JUS N.A2.301

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на стан-
дардни номинални струи од денот на влегувањето во сила
на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/126
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

826.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ ПРЕФАБРИКУВАНИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за градежни префабрикувани елементи што го
има следниот назив и ознака:

Градежни префабрикувани елементи.
Шупливи бетонски блокови за зидање.
Технички услови и методи на испитување JUS U.N1.100

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гра-
дежни префабрикувани елементи што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи југословенскиот стандард што го има
следниот назив и ознака:

Шупливи блокови за зидање од бетон JUS U.N1.100
донесен со Решението за југословенските стандарди за
градежен материјал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ”.

Бр. 07-93/127
14 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојужниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

827.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84,
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ – УРЕДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БРОИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – уредите за испитување на броила на електрична енергија (во натамошниот текст: уреди).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено, со ознаката MUS. REF-7/1.

Член 2

Под уред, во смисла на овој правилник, се подразбира уредот за оптоварување на броилото на електрична енергија со константна сила, со одвоени струјни и напонски кола.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) методата „мерење на силата и времето“ е индиректна метода на мерење со чија помош се добива електрична енергија со мерење на силата и времето;

2) методата „мерење на работата – споредување со еталонското на броило“ е метода на мерење со директно (непосредно) споредување, со чија помош мерената електрична работа се споредува со познатата вредност со иста

големина што ја репродукува материјализираната мера, директно користена при мерењето.

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 4

Границите на дозволените грешки на уредите што се користат при испитувањето на броилото со методата на мерење на силата и времето и со метода на мерење на работата – споредување со еталонското броило, при фактор на сила 1; 0,05 инд. и 0,8 кап., не смеат да изнесуваат повеќе од:

1) $\pm 0,4\%$ – за уреди што се користат при испитување на броилата на активна енергија со класа на точност 2 и 2,5 и реактивна енергија со класа на точност 3;

2) $\pm 0,2\%$ – за уреди што се користат при испитување на броилата на активна енергија со класа на точност 1;

3) $\pm 0,1\%$ – за уреди што се користат при испитување на броилата на активна енергија со класа на точност 0,5 и 0,5S.

Член 5

Границите на дозволените грешки на уредите што се користат при испитувањето на броилата на активната енергија со класа на точност 0,2S, треба да бидат најмалку четирипати помали од грешките на броилата кај сите точки на оптоварување при кои се испитуваат броилата.

Член 6

Референтни услови за уредите под кои се утврдуваат најголемите дозволени грешки од чл. 4 и 5 на овој правилник се дадени во следната табела

Влијателна големина	Референтна вредност	Дозволено отстапување од референтната вредност
		Уреди за испитување на броилата на активна енергија со класа на точност 0,2 S, 0,5 и 0,5 S; 1; 2; 2,5
Температура на средината	Референтна температура или 23 °C ако не е назначена	$\pm 2\text{ °C} \pm 2\text{ °C} \pm 2\text{ °C} \pm 2\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$
Релативна влажност на воздухот	од 40% до 70%	
Напон на напојување	Референтна вредност	$\pm 0,05\% \pm 0,05\% \pm 0,05\% \pm 0,1\% \pm 0,1\%$
Фреквенција на напонот на напојувањето	50 Hz	$\pm 0,2\% \pm 0,2\% \pm 0,3\% \pm 0,5\% \pm 0,5\%$
Форма на бранот	Синусен напон	Фактор на изобличување $\pm 2\% \pm 2\% \pm 2\% \pm 3\% \pm 3\%$

Член 7

Уредите мораат да се напојуваат од стабилизатор со напон кој мора да обезбеди референтни услови во поглед на напонот, фреквенцијата и формата на брановите на напонот.

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 8

Уредите мораат да бидат со таква конструкција што да овозможуваат испитување на сите видови и класи на точност на броилата.

Уредите можат да бидат трифазни и еднофазни.

Член 9

Уредите се состојат од:

- 1) регулатор на фазниот агол;
- 2) делови за дотерување на струјата и напонот;
- 3) струјни и напонски еталонски мерни трансформатори, односно соодветни предотпорници;
- 4) еталон ватметри, еталон – броило, односно трансфер – инструменти;
- 5) амперметри;
- 6) волтметри;

7) фреквенциметар (кој може да биде вграден и во изворот за напојување);

8) преклопници и приклучоци за менување на методата на мерењето на струјните и напонските мерни опсежи;

9) приклучоци за приклучување на броилата на електрична енергија што се испитуваат;

10) делови за дотерување и покажување на симетричност на напонот.

Член 10

Уредите мораат да бидат конструирани така што со соодветно преспонување да може да се изврши споредбена контрола на вградените мерни инструменти во одделни фази, меѓусебно или со еталон што не е вграден во уредот.

Член 11

Преклопниците и приклучниците треба да бидат димензионирани и изработени така што да не влијаат врз точноста на мерењето.

Член 12

Регулаторот на фазниот агол треба да биде изграден така што да може континуирано да го поместува симетричниот напонски триаголник со симетрично напонско ѕвездиште спрема испитните струи, за 90° во индуктивна и

90° во капацитивна смисла, или да биде така изведен што испитните струи да се поместуваат спрема испитните напони.

Регулаторот на фазниот агол мора да има индикатор на кој може приближно да се определи вредноста на фазниот агол.

Трифазните уреди за испитување на броилата треба во најмалку две фази да имаат компензациони уреди за отстранување на несиметријата на фазните разлики меѓу одделни фази.

Член 13

Деловите за дотерување на струјата и напонот мораат да овозможуваат дотерување на струјата и напонот за сите струјни и напонски мерни опсези на уредот, внатре во границите за одделни видови и класи на точност на броилата.

Член 14

Деловите за дотерување на струјата и напонот мораат да имаат при дотерувањето на силата такви скокови што покажувањето на ватметрот да може лесно да се менува, во скокови што не се поголеми од 1/20 од поделокот на скалата на ватметарот.

Деловите од став 1 на овој член треба да бидат димензионирани и изработени така што во погонски температура стабилизирана состојба на уредот за испитување на броилото, дотераното покажување на ватметарот да не се менува за повеќе од 1/20 од поделокот на скалата во време од две минути.

Член 15

Ако во уредот се вградени струјни еталонски мерни трансформатори, примарните номинални струи на струјните еталонски мерни трансформатори треба да одговараат на мерните опсези на струјните кола во одделни фази на уредот, и тоа: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 20; 30; 40; 50; 60 и 100A.

Уредите што се користат за испитување на трансформаторски броила кои имаат проширен струен мерен опсег треба да имаат и струен мерен опсег помал од 0,1A.

Член 16

Ако во уредот се вградени напонски еталонски мерни трансформатори, мерните опсези на напонските кола во одделни фази на уредот треба да се такви што, согласно со видот и напонскиот мерен опсег, да е можно испитување на броилата на следните референтни напони:

$$3 \frac{100}{\sqrt{3}}/100V; 3 \frac{110}{\sqrt{3}}/110V; 3 \frac{220}{\sqrt{3}}/220V;$$

$$3 \cdot 220/380V; 3 \frac{500}{\sqrt{3}}/500V; 3 \cdot 100V; 3 \cdot 110V;$$

$$3 \cdot 220V; 3 \cdot 380V; 3 \cdot 500V; 100/\sqrt{3}V; 110/\sqrt{3}V;$$

$$100V; 110V; 220/\sqrt{3}V; 220V.$$

Член 17

Во напонското коло на уредот мора да постои можност за промена на напонот за $\pm 20\%$ од референтната вредност на напонот.

Член 18

Струјните и напонските еталон-мерни трансформатори што се вградуваат во уредот мораат да бидат со класа на точност 0,1.

Еталонските мерни трансформатори од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат условите пропишани во Правилникот за метролошките услови за мерни трансформатори за броила на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/84).

Член 19

Еталон (електронски и електродинамички) ватметри, ако се вградени во уредот за испитување на броило треба да имаат:

1) најмалку класа на точност 0,2 и номинална струја 5A или 1A – ако се вградени во уред кој се користи за испитување на броила со класа на точност 2; 2,5 и 3;

2) најмалку класа на точност 0,1 – ако се вградени во уред што се користи за испитување на броила со класа на точност 1; 0,5; 0,5S и 0,2S.

Член 20

Предотпорниците за еталон ватметри треба да имаат класа на точност најмалку 0,05 и да се изработени така што номиналните напонски мерни опсези да им се производ, кој е цел број, во однос на скалата на ватметарот. Вкупната грешка на еталон ватметарот, заедно со предотпорниците, не смее да биде поголема од грешката на покажувањето на инструментот со класа на точност 0,2.

Член 21

Во уредот можат да се вградуваат еталон – броила кои можат да бидат индукциони или статички.

Точноста на еталон – броилата што се вградуваат во уредот треба да е таква што дозволената грешка на уредот да се наоѓа во границите што се пропишани во чл. 4 и 5 од овој правилник.

Член 22

Ако во уредот се вградуваат трансфер-инструменти, тие мораат да бидат со класа на точност најмалку 0,05.

Член 23

Еталон-ватметрите или трансфер-инструментите треба да бидат сместени во посебен дел на уредот, така што загревањето на уредот да не влијае врз нивната точност.

Член 24

За мерење на струјата и напонот во секое струјно и напонско коло на уредите што се користат за испитување на броила на електрична енергија со класа на точност 2; 2,5 и 3, треба да бидат вградени амперметри и волтметри со класа на точност најмалку 1.

Во уредите кои се користат за испитувања на броила со класа на точност 1; 0,5; 0,5S и 0,2S, вградените амперметри и волтметри треба да бидат со класа на точност најмалку 0,5. Притоа треба да постои можност со вградењето волтметар со класа на точност најмалку 0,2, да се контролира напонот во сите фази и при сите спреги.

Скалата на вградените амперметри треба да биде продолжена за 20% на сите поделоци од номиналниот мерен опсег.

Член 25

За мерење на фреквенцијата во уредот треба да биде вграден фреквенцетар со класа на точност најмалку 0,5.

Уредите треба да бидат изработени така што отстапувањето на брановните форми на струјата и напонот од синусната форма при празен од и полно оптоварување во колата за приклучување на броилата, да не биде поголемо од 3% од отстапувањето на влезниот напон.

Член 26

Деловите за дотерување и покажување на симетричноста на напонот на уредите што се користат при испитувањето на броилата на реактивна енергија со класа на точност 3, треба да бидат изработени така што при покажувањето на симетричноста на напонскиот триаголник, несиметричноста да не изнесува повеќе од 0,2%.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 27

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 28

На видно место на уредот мораат да бидат испишани следните натписи и ознаки:

1) фирма односно назив или знак на производителот;

- 2) сериски број и година на производството;
- 3) ознака на типот на уредот;
- 4) службена ознака на типот на уредот, ако е извршено испитување на типот.

Член 29

Описот на уредот, натписите и ознаките за идентификација, како и задолжителната техничка документација за уредот се содржани во придружниот документ.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-809/6

21 февруари 1989 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милаш Межек, с. р.

828.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦИОНИ БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат индуccionите броила за активна електрична енергија со класа на точност 0,5 I и 2 и за реактивна електрична енергија со класа на точност 3.

Метролошките услови што мораат да ги исполнуваат броилата од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.F-4/1.

Член 2

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) броило на електрична енергија (во натамошниот текст: броило) е интеграционен апарат што ја мери електричната енергија во ватчасови или во декадни мултипли на таа единица;

2) индуccionо броило е броило кај кое магнетните флукови произведени од струја во намотки на неподвижни електромагнети, како и на системот за кочење, дејствуваат на индукуваните струи во подвижниот дел – роторот, што предизвикува негово движење кое е пропорционално на оптоварувањето;

3) еднофазна активна енергија е временски интеграл на производот на ефективната вредност на напонот, струјата и на факторот на силата. Факторот на силата кај синусниот напон и синусната струја е $\cos \phi$ каде што ϕ е фазна разлика помеѓу напонот и струјата;

4) повеќефазна активна енергија е алгебарски збир на активни енергии на одделни фази;

5) еднофазна реактивна (јалова) енергија е енергија што ја мери броилото на активна енергија ако низ неговото струјно коло протечува иста струја, а напонското коло му е приклучено на напон кој по големината е еднаков на фактичниот напон, но спрема него е поместен за 90° ;

6) повеќефазна реактивна (јалова) енергија е алгебарски збир на реактивни енергии на одделни фази;

7) фактор на изобличување (дисторзија) е односот на ефективната вредност на остатокот (добиеен со одземање

на несинусоидалната големина од основниот хармоник) и на ефективната вредност на несинусоидалната големина;

8) процентен фактор на изобличување е во проценти изразената вредност на факторот на изобличувањето.

Член 3

Под броила, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) броило на активна енергија (активно броило) што мери активна електрична енергија во единици за енергија;

2) броило на реактивна (јалова) енергија (реактивно-јалово броило) што мери реактивна (јалова) електрична енергија во единици за енергија.

Егзактно броило на реактивна енергија е броило на реактивна (јалова) електрична енергија, чиј внатрешен агол на системот за задвижување изнесува 180° односно 0° .

Броило на реактивна енергија со вештачка спрега е броило на реактивна (јалова) енергија со внатрешен агол на системот за задвижување различен од 180° односно 0° ;

3) трансформаторско броило што е наменето за приклучок на мерен трансформатор односно кон мерни трансформатори.

Броило со примарен бројник е трансформаторско броило, чиј бројач регистрира електрична енергија мерена на примарната страна на мерните трансформатори.

Броило со секундарен (полупримарен) бројник е трансформаторско броило кај кое покажувањето на бројачот треба да се множи со константата на трансформацијата за да се добие електрична енергија мерена на примарната страна на мерните трансформатори;

4) повеќетарифно броило со два или повеќе бројача што во определени временски интервали регистрираат електрична енергија од различни тарифи;

5) броило со покажувач на максимум (максимално броило) со додатна направа што ја мери најголемата вредност на средната сила во периодот помеѓу две читања едноподруго;

6) броило со давач на импулси со додатна направа која дава импулси за соодветната вредност на мерената енергија, што служат за далечинско мерење.

Член 4

Под делови на конструкцијата на индуccionото броило, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) мерниот систем, што го сочинуваат: системот за задвижување, подвижниот дел – роторот и системот за кочење, чие меѓусебно дејствување предизвикува движење на подвижниот дел – роторот;

2) систем за задвижување кој, како активен дел на броилото, произведува обртен момент со дејството на своите магнетни флукови врз индукуваните струи во подвижниот дел – роторот;

Системот за задвижување се состои од напонски и струен електромагнет, со направи за регулирање;

3) систем за кочење кој произведува момент на кочење со дејството на својот магнетен флукс врз индукуваните струи во подвижниот дел – роторот.

Системот за кочење се состои од еден или повеќе трајни магнети и направи за нивно регулирање;

4) подвижен дел – ротор на кој дејствуваат магнетните флукови на неподвижните електромагнети и на елементите за кочење а кој го задвижува бројникот;

5) бројник кој служи за регистрирање на електричната енергија.

Бројачот е дел од бројникот кој служи за исчитување односно за определување на електричната енергија.

Повеќетарифен бројник е бројник со два или повеќе бројачи, кои во определени временски интервали ја регистрира електричната енергија (броилото со двотарифен бројник најчесто се нарекува двотарифно броило, а со тротарифен бројник – тротарифно броило);

6) куќиште на броилото што го сочинуваат: основна плоча и поклопка на броилото.

Основната плоча е задниот дел на куќиштето на броилото кој, по правило, служи за негово прицврстување. На основната плоча се прицврстени: носачот на мерниот систем, приклучницата и поклопката на броилото.

Поклопката на броилото е преден дел на куќиштето на броилото кој може да биде изработен од ирозиран ма-

теријал а ако не е изработен од просирен материјал, може да има едно прозорче или повеќе прозорчиња, така што е можно набљудувањето на бројачот и на подвижниот дел;

7) носач на системот врз кој се прицврстени системот за задвижување и бројникот, системот за кочење и лежиштето на роторот, а во некои случаи и направите за регулирање;

8) приклучница која служи за врска на надворешните спроводници со електричните кола на броилото, која се изработува од изолационен материјал и во која се сместени сите метални стегалки или само некои од нив.

Поклопката на приклучницата е дел од броилото што ја покрива приклучницата и краиштата на спроводниците или другите приклучни елементи што создаваат врска на броилото со надворешните спроводници;

9) струјно коло во кое се воспоставува струја на мерената големина односно струја што на неа ѝ е сразмерна;

10) помошно коло е електрично коло во самото кукиште на броилото што го сочинуваат намотките на тарифните и на додатните наприви и на внатрешните врски на броилото преку кои тарифните и додатните наприви се поврзуваат со соодветни наприви, односно со електричните кола (на пример: вклопен часовник, релеј, бројач на импулсите и др.);

11) напонско коло што е приклучено на напонот на електричното коло на мерената големина, односно на напонот што на него му е сразмерен.

Член 5

Основните големини, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) основна струја (I_0) е ефективна вредност на струјата во однос на која се определени извесни карактеристики на броилото;

2) максимална струја (I_m) е најголемата ефективна вредност на струјата кај која броилото во мерно-технички поглед мора да ги исполнува метролошките услови пропишани со овој правилник;

3) термичка струја (I_t) е ефективна вредност на струјата што броилото мора трајно да ја поднесува без оштетување;

4) основна (максимална) сила е производ на основната (максималната) струја на референтниот напон и на факторот на силата еднаков на единица.

5) референтен напон е напонот во однос на кој се определени извесни карактеристики на броилото;

6) референтна фреквенција е фреквенција во однос на која се определени извесни карактеристики на броилото;

7) референтна температура е вредноста на температурата на средината за која е наменето броилото;

8) константа на броилото е вредноста определена со односот на енергијата регистрирана со броилото и на таа енергија соодветен број обрти на роторот;

9) основна брзина на вртењето е номиналната вредност на брзината на вртењето на роторот, изразена во обрти во минута, при референтни услови и основна сила;

10) основен обртен момент е номиналната вредност на обртниот момент што дејствува врз роторот кога тој мирува при референтни услови и основна сила;

11) состојба на бројачот е бројчената вредност дадена со положбата на макарите, скалите и стрелките, земајќи ја предвид евентуалната децимална поделба односно факторот за зголемување на месната вредност. Состојбата на бројачот се изразува во единици на мерената големина;

12) покажување на бројачот е разликата на две состојби на бројачот во временски интервал помеѓу две читања. Покажувањето на бројачот се изразува во единици на мерената големина.

13) податок на бројачот е стварната вредност на мерената големина ако се земе предвид и евентуалната константа на трансформацијата.

Ако броилото е приклучено директно или е приклучено преку мерните трансформатори и опремено со примарен бројач, податокот на бројачот е еднаков на покажувањето на бројачот. Кај броилата со полупримарен или секундарен бројач, покажувањето на бројачот треба да се множи со константата на трансформацијата за да се добие податокот на бројачот;

14) константа на трансформацијата е номиналниот

однос на трансформацијата на струјните трансформатори при полуиндиректно мерење односно производ на номиналните односи на трансформацијата на струјните и напонските мерни трансформатори при индиректно мерење;

15) капацитет на бројачот е податокот изразен во единици на мерената големина што ќе го покаже бројачот кога неговата макара, скала односно стрелка со најголема месна вредност направи еден полн обрт;

16) проточно време на бројачот е во часови изразен количник помеѓу капацитетот на бројачот и максималната сила;

17) преносен однос на бројникот е вкупниот преносен однос на бројот на обртите на последната макара, скала односно стрелка спрема бројот на обртите на роторот;

18) воздушно растојание е најкраткото растојание мерено во воздух помеѓу два спроводливи дела;

19) струјна патека е најкраткото растојание мерено на надворешната површина на изолацијата помеѓу два спроводливи дела, при што не се замаат предвид зазорите помали од 1 mm, односно зазорите со вкупна широчина од 1 mm;

20) тип на броило е ознаката што се користи за означување на истите видови броила произведени од ист произведувач, кои имаат:

- исти метролошки особини;
- иста конструкција на елементи што ги определуваат метролошките особини;
- ист број на ампер-навои и ист број на волти по навој за напонски електромагнет;
- ист однос на максималната струја спрема основната струја.

Броилата од ист тип можат да имаат повеќе вредности на основната струја и на референтниот напон.

Типот на броилото производителот го означува со редица букви или броеви или со нивна комбинација;

21) типско испитување е испитување што се спроведува на мостра на броило од ист тип, за да се утврди дали броилата од односниот тип ги исполнуваат метролошките услови пропишани со овој правилник;

22) доказна мостра на типот е избрано броило или помал број броила од ист тип на кои е спроведено типско испитување и кои им одговараат на метролошките услови за соодветна класа на точност на броилото.

Член 6

Влијателна големина е големината што броилото не ја мери, а која влијае врз покажувањето на броилото.

Референтни услови се вредностите на влијателните големини кај кои броилото ги исполнува метролошките услови во поглед на точноста.

Член 7

Апсолутна грешка е алгебарската разлика помеѓу енергијата регистрирана со броилото и вистинската вредност на енергијата.

Релативна грешка е количникот на апсолутната грешка и на вистинската вредност на енергијата.

Процентуална грешка е вредноста на релативната грешка помножена со 100.

Варијација е алгебарската разлика помеѓу мерените вредности на енергијата, ако одбраната влијателна големина добие едноподруго две определени вредности.

Среден температурен коефициент е количникот на варијацијата на грешката во проценти и промената на температурата што ја создава таа варијација.

Член 8

Точноста на броилото е способност на броилото да ја измери енергијата рамна на вистинската вредност на енергијата. Точноста на броилото е определена со границите на грешката и со границите на варијацијата.

Класата на точност е бројот кој е рамен на апсолутната вредност на бројчениот износ на дозволената грешка на броилото при основната сила, при референтни услови.

Член 9

Вообичаените односно нормалните вредности на основната струја на броилото се дадени во следната табела:

Броила	Нормални вредности на основната струја (A)
за директен приклучок	10-15-20-30
за приклучок преку мерни трансформатори	0,2-0, 3-0, 4-1-1, 5-2-2, 5-3-5

Основната струја на броилото за приклучок преку мерни трансформатори треба да биде дел од максималната струја која е цел број.

Најмалата дозволена максимална струја на броилото мора да изнесува 1,2 пати од вредноста на основната струја.

Максималната струја на броилото која е поголема од 1,2 пати од вредноста на основната струја може да биде само цела множина на основната струја.

Максималната струја на броилото за приклучок преку мерни трансформатори може да биде 1,2A, 2A, 6A и 10A.

Броилото мора да издржи термичка струја од најмалку 1,2 пати од вредноста на максималната струја.

Член 10

Вообичаените односно нормалните вредности на референтниот напон на броилото се дадени во следната табела:

Вид на броило	Нормални вредности на референтниот напон (V)	
	броила за директен приклучок	броила за приклучок преку мерни трансформатори
еднофазно	220	100, $\frac{100}{\sqrt{3}}$
трофазно	3 × 220/380	3 × $\frac{100}{\sqrt{3}}$
	3 × 380	3 × 100

Освен за вредностите на референтните напони дадени во табелата од став 1 на овој член, броилата за директен приклучок можат да имаат и други референтни напони од 660 V, а броилата за приклучок преку мерни трансформатори – референтни напони до 400 V.

Член 11

Нормалната вредност на референтната фреквенција 50 Hz.

Нормалната вредност на референтната температура е 23°C.

Член 12

Сопствената потрошувачка на секое напонско коло при референтен напон, референтна температура и референтна фреквенција не смее да ги преминува вредностите дадени во следната табела:

Вид на броило	Броила на активна енергија со класа на точност			Броила на ре-активна енергија со класа на точност
	0,5	1	2	3
еднофазно	3W(12 VA)	3W(12VA)	2W(8VA)	2W(8VA)
трофазно	2W(12VA)	2W(12VA)	2W(10VA)	2W(10VA)

Сопствената потрошувачка на секое струјно коло при основната струја, референтната температура и референтната фреквенција не смее да ги преминува вредностите дадени во следната табела:

Вид на броило	Броила на активна енергија со класа на точност			Броила на ре-активна енергија со класа на точност
	0,5	1	2	3
еднофазно и трофазно	6 VA	4 VA	2,5 VA	2,5 VA

Член 13

Изолациониот материјал не смее во текот на времето, при нормална работа на броилото, да ги промени своите диелектрични особини толку што тоа да би можело битно да влијае врз работата на броилото.

Се смета дека броилото ги исполнува условите од став 1 на овој член ако по диелектричните испитувања им одговара на условите пропишани со овој правилник.

Броилото мора да издржи, една минута, диелектрично испитување со синусен напон со ефективна вредност од 2000 V, со фреквенција од 50 Hz, и тоа:

1) помеѓу сите кола во кон за време на нормална работа на броилото се појавува потенцијална разлика;

2) помеѓу деловите на броилото што се под напон, од едната страна и металните делови што при затворено броило се достапни однадвор, од другата страна.

Испитниот напон треба постепено да се зголемува до определената вредност.

Ако кукиштето на броилото е од изолационен материјал, броилото треба да се завитка со метална фолија или да се постави на рамна метална плоча со која се спојуваат сите метални делови на кукиштето што се достапни на затвореното броило. Струјните и напонските кола и носачот на системот треба притоа меѓусебно да се поврзат. Испитниот напон се приклучува помеѓу струјните стегалки и металната фолија односно неизолираната плоча. Стегалките притоа мораат да бидат оддалечени најмалку 2 cm од металната фолија односно од неизолираната плоча. Условите на испитувањето мораат да бидат исти како условите од став 3 на овој член.

На условите од став 3 на овој член мора да им одговара диелектричната цврстина помеѓу винтот на приклучниците и нејзината поклопка. При испитувањето на таа цврстина винтовите мораат да бидат одвртени толку што отворот на стегалката да биде сосема слободен, а поклопката на приклучницата мора да биде прицврстена врз приклучницата.

Изолацијата помеѓу струјните и напонските кола, што се наменети за приклучок на иста фаза, а во нормална работа броилата се поврзани со мовче, мора да издржи една минута диелектрично испитување со синусен напон на ефективна вредност од 1000 V, со фреквенција од 50 Hz ако мовчето е разделено.

Диелектричното испитување спрема условите од овој член се врши само еднаш, и тоа на напотно составено броило.

При повторно испитување, броилото мора да издржи напони на испитување кои за 20% се помали од напоните дадени во ст. 3 и 6 на овој член.

Диелектричното испитување треба да биде извршено при нормални услови на употреба на броилото. Диелектричната цврстина не смее да биде намалена со присуство на прашина и зголемена влажност на воздухот.

Нормалните услови за испитување на диелектричната цврстина се:

- 1) температура на средината 15 до 25°C;
- 2) релативна влажност на воздухот 45 до 75%;
- 3) атмосферски притисок 86 до 106 kPa (860 до 1060 mbar).


При типско испитување, струјните и напонските кола на броилото мораат спрема кукиштето да издржат ударен напон на темената вредност од 7 kV и 1,2/50 μ s.

Член 14

При нормални услови на работа на броилото, неговите те намотки и изолација не смеат да се загреат до температура што би можела да влијае врз исправната работа на броилото.

Ако секое струјно коло се оптовари со максимална струја, а секое напонско коло се приклучи кон напон кој изнесува 1,2 пати од вредноста на референтниот напон, порастот на температурата на набљудуваните делови на броилото не смее, при температура на средината на броилото што изнесува најмногу 40°C, да ги премине вредностите дадени во следната табела:

Дел на броилото	Пораст на температурата (°C)
Намотки	60
Надворешни површини на кукиштето	



и струјните патеки помеѓу стегалките и најблиските делови на куќиштето, ако се тие од метал, не смеат да бидат помали од вредностите дадени во следната табела:

Референтен напон (V)	Воздушно растојание (mm)	Струјна патека (mm)
до 25	1	1
од 26 до 60	2	2
од 61 до 250	3	3
од 251 до 450	3	4
од 451 до 600	4	6

Броилата кај кои струјните и напонските кола се приклучуваат на одвоени надворешни кола (на пример: на мерни трансформатори) треба да имаат одвоени и лесно достапни напонски и струјни стегалки.

Ако целото помошно коло се наоѓа во внатрешноста на броилото, тоа мора да биде приклучено кон напонот во внатрешноста на броилото, а ако помошното коло е делумно сместено надвор од куќиштето на броилото, приклучницата мора да има потребен број стегалки кои служат за приклучок на помошните кола.

Член 18.

Секое броило мора да има соодветна поклопка за покривање на приклучните стегалки. Поклопката мора да биде изработена така што стегалките да можат со жигосување да се обезбедат од нежелни зафати и да не постои можност да се пријде до стегалките на приклучното броило или до краиштата на надворешните спроводници, а претходно да не се отстрани или оштети жигот со кој е жигосан.

Поклопката на приклучницата мора да биде изработена така што да ги покрива и долните делови за прицврстување на броилото, и под него да можат лесно да се сместат спроводниците надвор од приклучницата.

Поклопката на приклучницата мора да биде изработена така што да може лесно да се постави на своето место, а жигот со кој е жигосано куќиштето на броилото да не се оштети.

Член 19

Работ и делот од горната површина на едната макара на роторот на броилото мораат да имаат забележлив знак чија големина е околу 1/25 од опсегот на макарата, која служи за броење на обртите на роторот. Роторот на броилото може да има и други знаци, кои не смеат да го попречуваат индивидуалното или фотоелектричното броење на обртите. Работ на макарата мора да биде изработен така што лесно да може да се забележи неговото движење при испитување на поаѓањето на роторот.

Насоката на вртењето на роторот кога броилото се посматра од предната страна мора да биде одлево надесно и мора да биде означена со забележлива неподвижна стрелка или со друг забележлив неподвижен знак.

Направата за спречување на обртите на роторот во празен од мора да биде изработена така што броилото да ги исполнува условите пропишани со овој правилник што се однесуваат на празниот од на броилото.

Член 20

Бројникот мора да биде изработен така што да е овозможено лесно и точно читање на состојбата на бројачот. Бројникот може да биде со макари или со тркалезни скали (стрелки).

Броевите што служат за читање на состојбата на бројачот мораат да бидат рамномерно распоредени по работ на макарата односно на тркалезната скала.

Секое број на бројачот мора да биде висок најмалку 4 mm. Макарат на најмалата месна вредност, која е во постојан зафат со полжавот на роторот, треба на работ да има, по правило, 100 еднакви поделоци, при што секоја десетта цртичка - поделок е обележана со број. Секоја петта цртичка - поделок мора да биде подолга од другите. Сите цртички - поделоци мораат да се со еднаква дебелина.

За читање на состојбата на бројачот, бројникот треба да има соодветен индекс. Широчината на индексот односно

формата на индексот треба да биде таква така што да е овозможено лесно еднозначно читање на состојбата на бројачот. Децималните места на бројачот мораат да бидат обележени со боја што се разликува од бојата со која се обележани целите места на бројачот и одвоени со запирка. Зголемувањето на месната вредност на броевите на бројачот поради читањето на состојбата на бројачот е дозволено само кај бројник со макари без децимални места, и тоа само со помош на факторите 10, 100, 1000 итн.

За најниско децимално место на бројник со макари смее да се употреби тркалезна плочка (скала) со броеви или посебно изработена макара.

Насоката на вртењето на макарите, ако се сместени врз хоризонтална оска, треба да биде назначена со стрелка на плочката на бројникот ако предната страна при растечка состојба на бројачот не се врти одоздола нагоре.

Пречникот на тркалезната скала на бројникот со скали мора да изнесува најмалку 14 mm. Тркалезните скали мораат да бидат поделени на 10 еднакви поделоци. Тркалезните скали можат да бидат изведени како тркалезни плочки со броеви што ротираат со непоместлив индекс, или како непоместливи скали со броеви покрај кои односно врз кои ротира стрелката. Последната тркалезна скала треба, по правило, да има 100 еднакви поделоци, при што секоја десетта цртичка - поделок е обележана со број. Скалите на децималните места мораат да бидат обележани со боја која се разликува од бојата со која се обележани целите места на бројачот.

Декадната вредност на најниското место на бројачот мора да биде еднаква или помала од вредностите дадени во следната табела:

Основна сила (kW, односно MW)	Вредност на најмалото декадно место на бројачот (kWh, односно MWh)
0,1 до 1	0,01
1 до 10	0,1
10 до 100	1
100 до 1 000	10
1 000 до 10 000	100

При определување на вредноста на најмалото декадно место на бројачот на трансформаторските бројла, основната сила се однесува на примарната односно на секундарната струја на струјниот мерен трансформатор.

Проточното време на бројачот не смее да изнесува помалку од 1 500 часови.

Непосредно кон бројачите на повеќетарифен бројник мора да стои бројот кој го означува тарифниот став. Кај двотарифен бројник бројот 1 го означува горниот бројач - повисокиот тарифен став, а бројот 2 долниот бројач - понискиот тарифен став. Височината на тие броеви не смее да биде помала од 4 mm.

Повеќетарифен бројник мора да има индикатор, кој покажува кој бројач ја регистрира енергијата во односниот момент.

Бројачите на повеќетарифен бројник мораат да бидат обезбедени така што да не можат да се вртат за времето за кое не се вкопчани.

Релениите за вкопчување на бројачот мораат исправно да работат во опсег од 80% до 120% од референтниот напон на релејот и при промена на референтната фреквенција од 3%.

Член 21

Броилото мора да ги има сите потребни направи за регулирање при големи и мали оптоварувања и за регулирање на внатрешниот агол на системот за задвижување, а трофазното броило - и направа за изедначување на обртните моменти на системот за задвижување.

Направите за регулирање треба што помалку да дејствуваат една на друга. Направите мораат да бидат изработени и прицврстени така што при нормален транспорт и работа на броилото нивната положба не смее да се промени. Тие направи мораат да бидат лесно достапни. Опсегот на регулирањето на тие направи мора да биде во границите пропишани со овој правилник.

Направите за регулирање на броилото кое е регулирано така што да ги исполнува условите пропишани со

овој правилник мораат да имаат опсег на регулирање таков што при првиот преглед на бромлото при референтни

услови да е овозможено регулирање согласно со вредностите дадени во следната табела:

Направи за регулирање	Вредност на струјата	Фактор на силата $\cos \phi$	Најмал опсег на регулирање брзината на вртењето на роторот во %				
			Бројла на активна енергија со класа на точност			Фактор на реактивна енергија, $\sin \phi$ (инд. или кап.)	Бројла на реактивна енергија, со класа на точност 3
			0,5	1	2		
Магнет за кочење	50 % Im	1	±2	±2	±4	1	±4
Регулирање при мали оптоварувања	50%Io	1	±2	±2	±4	1	±4
Регулирање на внатрешниот агол	50%Io	0,5 инд.	±1	±1	–	–	–
	50%Im	0,5 инд.	–	–	±1	0,5	±1

Бројлата наменети за мерење при капацитивно оптоварување треба капацитивно да се оптоварат.

Регулирањето на внатрешниот агол на трофазните бројла треба да е овозможено за секој систем за задвижување.

Опсегот на регулирањето се утврдува ако струјното коло на еден од системите за задвижување е оптоварено со основна струја, која заостанува за 60° зад својот припаѓачки напон. Напонските кола на сите системи за задвижување притоа треба да бидат приклучени кон урамнотежените напони чија вредност е еднаква на референтната, а редоследот на фазите согласен на оној што бил назначен во шемата на врската.

Член 22

Направата за спречување на спротивно регистрирање не смее да овозможи спротивно регистрирање поради пренос на енергијата во спротивна насока, поголемо од она што му одговара на еден обрт на роторот. Ако бројлата се опремени со давач на импулси, спротивното регистрирање не смее да биде поголемо од вредноста што му одговара на еден импулс.

Направа за спречување на спротивно регистрирање мораат да имаат сите бројла што се во составот на мерната група за мерење на примената и предадената енергија, како и сите бројла на реактивна енергија.

Член 23

Делови на бројлата на кои се става жиг се: поклопката на куќиштето и поклопката на приклучницата.

Бројлото мора да биде изработено така што поклопката на куќиштето и поклопката на приклучницата да можат да се жигосат независно една од друга.

Деловите на бројлото што и по жигосувањето на поклопката на куќиштето остануваат достапни, треба да бидат сместени така што без повреда на жигот да не може да се влијае врз покажувањето на бројлото.

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 24

Услови под кои се врши испитување се:

1) куќиштето на бројлото мора да биде затворено;

2) кај трофазните бројла, при редоследот на фазите што е назначен во шемата на врските, напоните и струјата мораат да бидат урамнотежени, а отстапувањата не смеат да ги преминуваат вредностите дадени во следната табела:

	Бројла на активна енергија, со класа на точност			Бројла на реактивна енергија, со класа на точност
	0,5	1	2	3
Напонот помеѓу фазата и нулата или помеѓу кои да се две фази не смее да отстапува од соодветниот среден напон, за повеќе од	±0,5%	±1%	±1%	±1%
Струјата не смее да отстапува од соодветната средна струја за повеќе од	±1%	±2%	±2%	±2%
Фазниот став на струјата спрема соодветниот напон помеѓу фазата и нулата не смее при кој и да е фактор на силата да отстапува за повеќе од	2°	2°	2°	2°

3) Влијателните големини мораат да имаат референтна вредност со отстапувањата дадени во следната табела:

Дозвоени отстапувања	Референтна вредност	Влијателни големини			
		бројла на активна енергија со класа на точност		бројла на реактивна енергија со класа на точност	
		0,5	1	2	3
Температура на средине	Референтна температура или 23°C ако не е назначена*	±1°C	±2°C	±2°C	±2°C

Дозволените отстапувања	Референтна вредност	Влијателни големина			
		бројла на активна енергија со класа на точност		бројла на реактивна енергија со класа на точност	
		0,5	1	2	3
Работна положба	Вертикална работна положба **	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$	$\pm 0,5^\circ$
Напон	Референтен напон	$\pm 0,5\%$	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$	$\pm 1,0\%$
Фреквенција	Референтна фреквенција	$\pm 0,2\%$	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5$
Форма на бранови	Синусоидален напон и синусоидална струја	Фактори на изобличување помали од:			5%
		2%	2%	3%	
Магнетна индукција од туѓо по-0 (нула) текло при референтна фреквенција		Вредност на индукцијата што не предизвикува варијација на релативната грешка поголема од***			
		0,1%	0,2%	0,3%	0,3%

4) Напонските кола на броилото мораат да се приклучат кон референтниот напон односно кон напонот при кој се врши испитување, и тоа:

- најмалку 4 часа пред испитувањето на броило со класа на точност 0,5;
- најмалку 2 часа пред испитувањето на броило со класа на точност 1;
- најмалку 1 час пред испитувањето на броило со класа на точност 2 и на броило на реактивна енергија со класа на точност 3.

Струите при кои се врши испитување се регулираат постепено до вредноста на испитувањето во пораст или во опаѓање. Тие се воспоставуваат во струјното коло на броилото се додека не се постигне термичката стабилност која и одговара на константната брзина на вртењето на роторот на броилото.

5) Испитувањето на броило на реактивна енергија се врши при индуктивно или капацитивно оптоварување, зависно од намената на броилото.

* Ако испитувањето е вршено на температура што се разликува од референтната температура, резултатот се коригира со примена на определен температурен коефициент на броилото.

** Конструкцијата на броилото треба да биде таква така што вертикалната положба да е обезбедена (во две вертикални меѓусебно нормални рамнини: „напред-назад“ и „лево-десно“), кога:

- основната плоча на броилото е поставена врз вертикална подлога;
- референтниот раб (на пример: долниот раб на приклучницата) или референтната линија обележана на броилото е хоризонтална.

*** Испитувањето се врши:

– кај еднофазно броило се определува грешката при нормален приклучок, а потоа при обратен приклучок на струјното и напонското коло. Половината од разликата помеѓу тие две грешки е варијацијата на релативната грешка. Ако фазата на магнетната индукција од туѓо потекло е непозната, испитувањето се врши при $10\% I_0, \cos\varphi = 1$ и $20\% I_0, \cos\varphi = 0,5$;

– кај трофазно броило се вршат три мерења при оптоварување $10\% I_0, \cos\varphi = 1$, а по секое мерење приклучоците на струјните и напонските кола се променуваат до 120° без промена на редоследот на фазите. Вредноста на варијацијата на релативната грешка е најголемата разлика помеѓу секоја од грешките определени на наведениот начин и нивната средна вредност.

Члан 25

Кај отворено струјно коло на броилото, роторот на броилото не смее да направи полн обрт за сите напони помеѓу 80% (најмал) и 110% (најголем) референтен напон.

Кај броилата кои имаат бројник со макари, во работа (зафат) мора да биде само макарата со најниска месна вредност на бројачот т. е. макарата што се врти најбргу.

При испитување на празниот од роторот на броилото мора да се запре така што во отворот на плочката на бројникот да биде видлива најмалку една третина од знаците на колцето на роторот.

При испитување на празниот од, броилото може да биде изложено на лесен потрес.

Члан 26

Роторот на броилото мора да појде без потрес и континуирано да се врти при струја чии вредности се дадени во следната табела:

	Струја во % на основната струја					
	фактор на сила $\cos\varphi$	бројла на активна енергија со класа на точност		фактор на реактивна сила $\sin\varphi$ (инд. или кап.)		бројла на реактивна енергија со класа на точност
		0,5	1	2	3	
Броило со еднотарифен бројник, без направа за спречување на спротивно регистрирање	1	0,3	0,4	0,5	1	1
Сите други броила	1	0,4	0,4	0,5	1	1

При испитување на поаѓањето, треба да се провери дали роторот на броилото направил најмалку еден полн обрт. Кај броилата што имаат бројник со макари, при такво испитување може да има најмногу две макари во работа (зафат).

Член 27

Ако броилото се испитува под референтните услови дадени во член 24 став 3 на овој правилник, процентниот износ на грешките не смее да ги преминува границите дадени во следните табели:

Граници на процентуалните грешки на еднофазните и трофазните броила при урамнотежено оптоварување

Вредност на струјата	фактор на сила $\cos\varphi$	Граници на грешки во проценти			
		броила на активна енергија со класа на точност			броила на реактивна енергија, со класа на точност
		0,5	1	1	
5%I ₀	1	±1,0	±1,5	±2,5	
10%I ₀					±4,0
10%I ₀ до I _m	1	±0,5	±1,0	±2,0	
20%I ₀ до I _m					±3,0
50%I ₀ до I _m					±3,0
10% I ₀	0,5 инд. 0,8 кап.	±1,3	±1,5	2,5	
		±1,3	±1,5	-	
20% I ₀ до I _m	0,5 инд. 0,8 кап.	±0,8	±1,0	±2,0	
		±0,8	±1,0	-	

Граници на процентуалната грешка на трофазните броила оптоварени еднофазно, при урамнотежен трофазен напон.

Вредност на струјата	фактор на сила $\cos\varphi$	Граници на грешка во проценти			
		броила на активна енергија со класа на точност			броила на реактивна енергија со класа на точност
		0,5	1	2	
20%I ₀ до 100% I ₀	1	±1,5	±2,0	±3,0	±4,0
50%I ₀	0,5 инд.	±1,5	±2,0	-	
100%I ₀	0,5 инд.	±1,5	±2,0	±3,0	
100%I ₀ до I _m	1	-	-	±3,0	
100%I ₀					±4,0

При проверување на границите на процентуалната грешка дадени во табелата, испитување се врши sukcesивно за секој систем за задвижување.

Разликата помеѓу процентуалната грешка на трофазно броило оптоварено еднофазно со основна струја при фактор на сила еднаков еден и процентуалната грешка при урамнотежено оптоварување не смее да изнесува повеќе од:

- 1) 1% за броила со класа на точност 0,5%;
- 2) 1,5% за броила со класа на точност 1;
- 3) 2,5% за броила со класа на точност 2 и за броила на реактивна енергија со класа на точност 3.

Член 28

Константата на броилото се проверува така што се утврдува дали е исправен односот помеѓу бројот на обрти на роторот и покажувањето на бројачот.

Член 29

Поради несигурноста на мерењето и на другите параметри што влијаат врз точноста на мерењето при типско испитување на броило, некои резултати на испитувањето можат да бидат надвор од границите на процентуалната грешка дадени во табелите од член 27 на овој правилник.

Ако се изврши поместување на апсисната оска паралелно на самата себе за вредноста дадена во табелата на овој член, а сите резултати од испитувањето притоа останат во границите на грешките дадени во табелите од член 27 на овој правилник, броилото се смета исправно.

	Броила на активна енергија со класа на точност		Броила на реактивна енергија со класа на точност	
	0,5	1	2	3
Дозволено поместување на апсисната оска во %	0,2	0,5	1,0	1,0

Член 30

При определување на варијацијата предизвикана од промена на една од влијателните големини, треба да се исполнети сите услови под кои се врши испитувањето од член 24 на овој правилник.

Влијателните големини што се земаат предвид за определување на референтните услови под кои се врши испитувањето и за определување на варијациите предизвикани од нивната промена се:

- 1) температура на средината;
- 2) работна положба;

- 3) напон;
- 4) фреквенција;
- 5) форма на брановите;
- 6) магнетна индукција од туѓо потекло.

Варијацијата предизвикана со промена на температурата на средината се определува со испитување во затворен простор во кој нема провев. Пред испитувањето, броилото мора да биде изложено на температурата на средината околу 3 часа така што температурата во внатрешноста на кукиштето на броилото да се затврди.

Определување на средниот температурен коефициент за дадената температура се врши во температурен опсег од 20 °C, и тоа 10 °C над и 10 °C под таа температура. Во секој случај температурата не смее да биде под 0 °C ниту над 40 °C.

Средниот температурен коефициент треба во секој случај да биде определен барем за референтната температура на броилото и тој при промена на температурата на средината за ± 10 °C не смее да ги прелинува границите дадени во следната табела:

Вредност на струјата	Среден температурен коефициент (%/°C)					
	Фактор на сила $\cos\phi$	броила на активна енергија со класа на точност 0,5	1	2	фактор на реактивна сила $\sin\phi$ (инд. или кап.)	броила на реактивна енергија со класа на точност 3
10%I ₀ до I _m	0,03	1	0,05	0,1	1	0,15
20%I ₀ до I _m	0,5	инд.	0,05	0,07	0,15	0,25

Варијациите предизвикани од промена на другите влијателни големини се дадени во следната табела:

Промена на влијателната големина во однос на референтните услови	Вредност на струјата (урамнотежено оптоварување, ако не е предвидено поинаку)	Граници на варијацијата на грешката во %					
		фактор на сила $\cos\phi$	бројила на активна енергија со класа на точност 0,5	1	2	фактор на реактивна енергија $\sin\phi$ (инд. или кап.)	бројила на реактивна енергија со класа на точност 3
1	2	3	4	5	6	7	8
Коса положба 3°	5% I ₀	1	1,5	2,0	3,0	1	3,0
	100% I ₀ до I _m	1	0,3	0,4	0,5	1	1,0
Напон $\pm 10\%$	10% I ₀	1	0,8	1,0	1,5	1	2,0
	50% I _m	1	0,5	0,7	1,0		
	50% I _m	0,5 инд.	0,7	1,0	1,5		
	100% I ₀ од I _m					1	1,5
Фреквенција $\pm 5\%$	10% I ₀	1	0,7	1,0	1,5	1	2,5
	50% I _m	1	0,6	0,8	1,3		
	50 I _m	0,5 инд.	0,8	1,0	1,5		
	100% I ₀					1	2,5
	100% I ₀					0,5	2,5
Магнетна индукција од туѓо потекло од 0,5 MT ¹⁾	100% I ₀	1	1,5	2,0	3,0	1	3,0
Форма на брановите: 10% на третиот хармоник во струјата ²⁾	100%I ₀	1	0,5	0,6	0,8	–	
Променет редоследна фазите	50%I ₀ до I _m 1	1	1,5	1,5			
	50%I ₀	1	2	2	1,5		
(еднофазно оптоварување)							
Магнетно поле на помошните кола ³⁾	5% I ₀	1	0,3	0,5	1		
Механичко оптоварување на еднотарифен и повеќетарифен бројник ⁴⁾	5% I ₀	1	0,8	1,5	2,0		

1) Магнетна индукција од странско потекло од 0,5 mT произведена од струја со иста фреквенција што има напон приклучен кон броило, под најнеповолни услови на фазата и насоката, не смее да предизвикува варијација на грешка во проценти која ги преминува вредностите дадени во табелата на овој член.

Броилото е изложено на магнетна индукција од 0,5 mT ако се постави во центарот на тркалезниот калем со среден пречник 1 m, со квадратен пресек на мала радијална дебелина во однос на пречникот и кој има 400 ампернавивки.

Испитување се врши за 3 следни насоки на магнетна индукција од туѓо потекло во однос на положбата на броилото:

- вектор на индукцијата нормален на основната плочка на броилото;
- вектор на индукцијата вертикален;
- вектор на индукцијата хоризонтален и паралелен со основната плочка на броилото.

2) Факторот на изобличувањето на напонот треба да биде помал од 1%.

Варијацијата на грешката во проценти треба да биде определена под најнеповолен фазен став на третиот хармоник во споредба со основниот бран на струјата.

3) Приклучоците на помошното коло треба да бидат точно означени, или да имаат таков систем на приклучување кој оневозможува грешка во приклучувањето.

Варијацијата на грешката во проценти не смее да ги преминува вредностите дадени во табелата на овој член ако броилото се испитува со приклучни помошни кола, чие магнетно поле има најголемо влијание врз покажувањето на броилото.

4) Компензацијата на влијанието на механичкото оптоварување на бројникот се врши при регулирање на броилото.

Варијациите предизвикани со промена на влијателните големини наведени во овој член се определуваат само при типско испитување на броилото.

Член 31

Броилата на активна енергија за директен приклучок мораат да издржат струен импулс чија темена вредност изнесува 50 пати вредност на максималната струја (не повеќе од 7000 A), кој одржува вредност над 25 пати вредност на максималната струја за време од еден милисекунд.

Броилата за приклучок преку мерни трансформатори мораат да издржат, за време од 0,5 секунди, струја еднаква на 10 пати вредност на максималната струја.

Броилата на реактивна енергија за директен приклучок мораат да издржат, за време од 0,5 секунди, струја која изнесува:

1) 30 пати вредност на основната струја, ако основната струја не е поголема од 10 A;

2) 20 пати вредност на основната струја ако основната струја е поголема од 10 A.

По испитувањето според условите наведени во ст. 1 до 3 на овој член варијацијата на грешката не смее да ги преминува вредностите дадени во следната табела:

Граници на варијацијата на грешката во проценти							
Вид на броило	Вредност на струјата	фактор на сила $\cos \phi$	броила на активна енергија со класа на точност 0,5	фактор на реактивна енергија со класа на точност 1	фактор на реактивна енергија со класа на точност 2	фактор на реактивна енергија со класа на точност 3	броила на реактивна енергија со класа на точност 3
Броила за директен приклучок	100% I_0	1	–	1,5	1,5	1	1,5
Броила за приклучок преку мерни трансформатори	100% I_0	1	0,3	0,5	1,0	1	1,5

Член 32

Пред испитување на броило напонските кола на броилото мораат да бидат приклучени кон референтен напон најмалку 1 час, со тоа што струјните кола притоа се отворени. Броилото се оптоварува со максимална струја при фактор на сила еднаков 1 и непосредно по оптоварувањето се определува грешката на броилото. Потоа се определува грешката на броилото во доволно кратки временски интервали за да се добие правилен тек на кривата линија на варијацијата на грешката на броилото во функција на времето.

Испитувањето на броилото под условите од став 1 на овој член трае, и тоа:

1) 4 часа за броила со класа на точност 0,5;

2) 2 часа за броила со класа на точност 1;

3) 1 час за броила со класа на точност 2 и за броила со реактивна енергија со класа на точност 3.

Варијацијата на грешката за време од 20 минути не смее да ја преминува вредноста од 0,2%.

Варијацијата на грешката предизвикана од сопствено загревање не смее да ја преминува вредноста дадена во следната табела:

Граници на варијацијата на грешката во проценти						
Вредност на струјата	фактор на сила $\cos \phi$	броила на активна енергија со класа на точност 0,5	фактор на реактивна енергија со класа на точност 1	фактор на реактивна енергија со класа на точност 2	фактор на реактивна енергија со класа на точност 3	броила на реактивна енергија со класа на точност 3
I_m	1	0,5	0,7	1,0	1	1,0
I_m	0,5 инд.	0,7	1,0	1,5	0,5	1,3

Определување на варијацијата предизвикана од сопствено загревање се врши само при типско испитување на броила.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 33

Броилото мора да има на видливо место натписна плочка на која на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија, се назначени податоците, ознаките и симболите, што при нормални услови на работа на броилото треба да останат трајни и лесно читливи.

На броилото мораат да се назначат следните податоци:

1) мерната единица што на плочката на бројникот или меѓу основните податоци на броилото се означува со „kWh“ или „MWh“, а за броилата на реактивна енергија се означува со „kvarh“ или „Mvarh“.

Ако броилото има бројник со тркалезни скали, месната вредност на тркалезната скала мора да биде означена со броевите: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 итн.;

2) ознаката на видот на броилото, на пример „еднофазно броило“, „трофазно броило“, „трофазно броило на реактивна енергија“, „трофазно трансформаторско броило“, итн.

Специјалната намена на броилото не мора да биде назначена ако таа јасно се гледа од самиот облик на броилото при затворено кукиште на броилото. Тоа важи и за броилата со повеќекратен бројник;

3) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, на пример F-4-270;

4) ознака на типот на броилото;

5) фабрички број на производството, на пример 28 045 311;

6) податоци за референтниот напон во „V“ или „kV“, на пример $3 \times 220/380V$;

7) податоци за основната струја, а за броиља со проширен струен мерен опсег и податоци за максималната струја во „A“ на пример: 10 A, 10–30 A, со тоа што максималната струја на броилото која изнесува 1,2 пати вредност на основната струја, да не се означува.

Кај трансформаторските броиља мора пред вредноста на струјата на броилото да се назначи номиналната вредност на струјата на струјниот мерен трансформатор;

8) податоци за референтната фреквенција во „Hz“, на пример 50 Hz;

9) класа на точност, на пример 2 или кл. 2;

10) константа на броилото во $0./kWh$, односно $0./kvarh$, на пример $1200 0./kWh$, $1200 0./kvarh$;

11) шема на врската или број на шемата на врската;

12) година на производство, на пример 1977 или 77;

13) фирма, односно назив или знак на производителот;

14) натпис „спротивно регистрирање спречено“ или соодветен симбол за броиља со направа за спречување на спротивно регистрирање;

15) обележани сите стегалки на приклучницата спрема стандардната шема на врската

16) натпис „трансформаторско броило“ односно соодветен симбол за броиља за приклучок преку мерни трансформатори. Тој натпис може да се испише на посебна натписна плочка или да се комбинира со другите главни податоци за броилото, на пример „трифазно трансформаторско броило“. Трансформаторското броило мора да има посебна натписна плочка, на која дополнително можат да се запишат податоците за мерните трансформатори и за константата на трансформацијата со која треба да се множи покажувањето на бројачот за да се добие енергијата на примарната страна на мерните трансформатори;

17) натпис „за работа при $40^{\circ}C$ или „ $40^{\circ}C$ “ за броиља наменети за работа при температура поголема од $23^{\circ}C$.

Ако натписната плочка на која се назначени податоците за броилото од став 2 на овој член е сместена на поклопката на броилото, фабричниот број на производството на броилото мора да се назначи на носачот на мерниот систем или на основната плочка на броилото.

Евентуално зголемување на капацитетот на бројачот со макар мора да биде означено на плочката на бројникот, на пример $\times 100$, $\times 1000$, итн.

Начините на означување на референтниот напон се дадени во следната табела:

Вид на мрежа	Вид на броиља	броиља за директен приклучок	Означување на напонот	
			броиља за приклучок преку мерни трансформатори	
			со примарен бројач	со секундарен бројач
Еднофазна со два спроводника	једнофазно	220 V	10000/100 V	100 V
Трофазна или три спроводника	трофазно со два система за задвижување	$3 \times 380 V$	$3 \times 10000/100 V$	$3 \times 100 V$
Трофазно со четири спроводника	трофазно со три система за задвижување		$3 \times \frac{10000}{\sqrt{3}} \frac{100}{\sqrt{3}} V$ $3 \times \frac{100}{\sqrt{3}} V$ $3 \times \frac{10000}{\sqrt{3}} / 100 / \sqrt{3} V$ $3 \times \frac{10,01}{\sqrt{3}} kV$ $3 \times 100 / \sqrt{3} V$ $3 \times 10 / V / 0,1 / \sqrt{3} kV$	

Начините на означување на струјата се дадени во следната табела:

Означување на струја					
броиља за директен приклучок		броиља за приклучок преку мерни трансформатори			
Основна струја (I_o)	Основна (I_o) – максимална (I_m) струја	со примарен бројник		со секундарен (полупримарен) бројник	
		Основна струја (I_o)	Основна (I_o) – максимална (I_m) струја	Основна струја (I_o)	Основна (I_o) максимална (I_m) струја
10 A	10–40 A	1000/5 A	200/5(3–6)A 100–200/1–2(0,4–2)	5A A	5(3–6)A 1–2(1–2)A
20 A	20–60A	500/1A	100/5(1,5–6)A 200–400/1–2(1–2)A	5A	1–2(0,4–2)A 5(2,5–10)A
10A	10–60A	200/5A	500/1(0,4–1,2)A 100–500/1–5(1–6)A	1A	1(0,3–1,2)A 1–5(1–6)A

Ако броилата се така изработени што при поправки, регулирање и испитување треба да се примени некој невообичаен начин на ракување, треба да имаат натпис или симбол кој укажува на тоа, на пример „лежиштата да не се подмачкуваат“, „бројникот да се не се чисти со бензин“.

На намотката на напонското коло мора да бидат назначени податоците за намотката: бројот на навоите и пречникот на жицата.

Броилата чија додатна направа не се приклучува кон референтниот напон на броилото, а од шемата на врската на броилото не може да се види големината на напонот кон кој таа се приклучува, мораат да имаат натпис кој пред-

упредува на тоа. Ако додатната направа се приклучува кон еднонасочен напон, треба да стои натпис, на пример: „релеј 65 V“, а ако се приклучува на наизменичен напон треба да стои натпис, на пример „релеј 100 V, 50 Hz“. Наместо тие натписи е дозволена употреба на соодветни симболи.

Податоците за имателот на броилото може да бидат посебно назначени на броилото.

Член 34

Шемата на врската ја определува врската на надворешните спроводници со електричните кола на броилото, а по потреба и внатрешната врска на броилото со додатните и тарифните направи.

Од шемата на врската на броилото кое работи во врска со други направи, на пример: со мерни трансформатори или со вклопни часовници, мора јасно да се види начинот на врзување на броилото со тие направи.

Секое броило мора да биде снабдено со шема на врската. Шемата на врската мора да биде назначена на натписната плочка на броилото односно на еден дел од плочката на бројникот или на внатрешната страна на поклопката на приклучницата.

Шемите на врската мораат да бидат нацртани така што при нормални услови на работа на броилото да останат трајно видливи. Шемите на врската мораат да се цртаат со симболи и ознаки предвидени со соодветни југословенски стандарди.

Ознаките на приклучницата на броилото мораат да им одговараат на ознаките во шемата на врската.

Приклучникот на броилото мора да им одговара на стандардните шеми на врската што се предвидени со соодветни југословенски стандарди.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за индукциони броила за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77).

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-1729/1
24 мај 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

829.

Врз основа на член 35 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КРМНИ СМЕСИ И ПРЕДСМЕСИ (ПРЕМИКСИ)

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за донесување на производелски спецификации за крмни смеси и предсмеси (премикси) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/85).

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/115
134 јуни 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

830.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/89, 26/89 и 35/89), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РАСПОЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ

1. Во Наредбата за условите и начинот на наплата, располагање и плаќање со готови пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/89) во точка 4 одредба под 6 бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „600.000“.

2. Во точ. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 зборот: „организација (та)“ се заменува со зборовите: „правно (то) лице“.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се однесува на зборовите: „организација (та) за платен промет“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-10570/1
5 септември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Бранимир Зекал, с. р.

831.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 и на точка 9 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ
НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА
ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ**

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во август во однос на јули 1989 година е 0,272.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на август е 5,048.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на август е 0,252.

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на малото во август во однос на јули 1989 година е 0,283.

5. Коефициентот на растежот на цените на малото од почетокот на годината до крајот на август е 4,670.

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на малото од почетокот на годината до крајот на август е 0,242.

7. Коефициентот на растежот на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република

Југославија во периодот од почетокот на годината до крајот на август 1989 година во однос на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година е 3,967.

Бр. 001-3417/1
5 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
статистика,
Љубомир Кеџиќ, с. р.

832.

Врз основа на член 67 став 2 и член 74 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/85) и 26/89), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ПОВИКАНИ ЗАРАДИ ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Во Упатството за начинот на исплатување на надоместите на воените обврзници повикани заради вршење на воената обврска во Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/86), во точка 3 став 1 по зборовите: „денот на повикувањето” се додаваат зборовите: „или за последниот месец пред повикувањето, ако е тоа поповолно за работникот”.

Во став 2 по зборовите: „три месеци” се додаваат, зборовите: „односно за последниот месец”.

Во став 3 по зборовите: „денот на определувањето на притворот” се додаваат зборовите: „или последниот месец”.

Во став 4 по зборовите: „во кој бил во работен однос” се додаваат зборовите: „или за последниот месец пред повикувањето, ако е тоа поповолно за работникот”.

2. Во точка 9 став 2 зборовите: „зголемувањето на личниот доход по чинот односно класата” на двете места се бришат.

3. Во точка 11 став 2 зборовите: „на армијата” се заменуваат со зборовите: „на воената област и”, по зборовите: „военопоморската област” се става точка, а зборовите: „командата на корпусот кој непосредно му е потчинет на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Командата на одбраната на град Белград” се бришат.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2010-1
25 август 1989 година,
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал-полковник
Велько Кадиевиќ, с. р.

833.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ПЛАН НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Упатството за содржината и начинот на водење

на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/85 и 42/85), во член 4, класа 5, по зборовите: „500 Збирна пресметка на средствата на депозити на основните банки” се додаваат зборовите: „503 Збирна пресметка на средствата на депозити на дел од банката”.

Во класа 6, зборовите: „605 Жиро-сметки на интерните банки” се заменуваат со зборовите: „605 Жиро-сметки на заедничките финансиски организации”.

Во истата класа зборовите: „621 Сметка на основната банка за вршење работи преку деловна единица” се заменуваат со зборовите:

„621 Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката за кој не се пресметуваат депозити.

623 Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката за кој се пресметуваат депозити”.

Член 2

Во член 22 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „На сметката 503 – Збирна пресметка на средствата на депозити на дел од банката, се евидентираат средства на сметките кај Службата кои, како депозити по видување, секојдневно се пресметуваат за дел од банката и кои се составен дел на жиро-сметката на банката депозитар. За состојбата и промените на средствата на таа сметка, Службата секојдневно ја известува банката и делот од банката, а средствата пресметани на таа сметка ги користи банката односно дел од банката”.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 3

Во член 29 ставот 5 се менува и гласи:

„На сметката 605 – Жиро-сметки на заедничките финансиски организации, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на жиро-сметките на заедничките финансиски организации”.

Член 4

Во член 31 ставот 3 се менува и гласи:

„На сметката 621 – Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката, за кој не се пресметуваат депозити по видување, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на дел од банката, кои се составен дел на жиро-сметката на банката”.

По став 3 се додаваат нови ст. 4, 5 и 6, кои гласат:

„На сметката 623 – Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката, за кој се пресметуваат депозити по видување, се води евиденција за состојбата и прометот на паричните средства на дел од банката што се составен дел на жиро-сметката на банката.

Плаќањата од сметката од став 4 на овој член се вршат до нивото на расположивите средства на таа сметка и пресметаните средства на депозити по видување на дел од банката на сметката 503 од тој дел на банката, во претходниот ден.

Искористените средства од сметката од став 4 на овој член Службата ги пресметува преку жиро-сметката на банката, при утврдувањето на дневната ликвидност на банката”.

Член 5

По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи:

„Член 62а

Сметката 621 – Сметки на основната банка за вршење работи преку деловна единица, како и сметката 605-Жиро-сметки на интерните банки, отворени според одредбите на Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), ќе се користат најдоцна до 31 декември 1989 година.”.

Член 6

Во образецот „Биланс на состојбата на општествени-те средства на сметките на општественото книговодство”, кој е составен дел на Упатството за содржината и начинот на водење на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство, по зборовите: „Збирна пресметка на средствата на

депозити на основните банки 500", се додаваат зборовите: „Збирна пресметка на средствата на депозити на дел од банката 503", зборовите: „Жиро-сметки на интерните банки 605" се заменуваат со зборовите: „Жиро-сметки на задничките финансиски организации 605, а зборовите: „Сметка на основната банка за вршење работи преку деловна единица 621" се заменуваат со зборовите:

„Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката за кој не се пресметува депозит 621.

Посебна сметка за вршење паричен промет на дел од банката за кој се пресметуваат депозити 623".

Член 7

Ова упатство се однесува на банките основани според одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/89 и 40/89),

како и на финансиските организации во сложени форми на здружување односно организирање, основани според Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/88 и 40/89).

Член 8

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

40-бр. 1/59
28 август 1989 година
Белград

Генерален директор на
Службата на општественото
книговодство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

834.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ПРОДОЛЖЕНИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот секретаријат за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1989 година решенија за продолжување на важењето на дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанувањето на важењето на дозволата	Број на решението на Сојузниот секретаријат за земјоделство за продолжувањето на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	AFALON KOMBI	HOECHST AG., Франкфурт/М, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија", Белград	328/1 од 11 јануари 1984 година	1117/2 од 6 март 1989 година
2	AGROZON P-2	Хемијска индустрија „Радоња", ООУР „Заштита биља", Сисак	583/1 од 20 јануари 1984 година	1755/2 од 28 јуни 1989 година
3	ALAKLOR/ATRAZIN-T	СОУР „Плива" – Загреб, ООУР „Заштита биља", Калиновица	1832/6 од 13 септември 1983 година	654/2 од 7 април 1989 година
4	ALON 50 дисперзија	HOECHST AG., Frankfurt/M, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија", Белград	323/1 од 11 јануари 1984 година	1390/2 од 29 мај 1989 година
5	AMITROL S-50	Хемијска индустрија „Зорка", РО „Заштита биља", Шабац	2839/2 од 18 мај 1984 година	1507/2 од 28 јуни 1989 година
6	ANTHIO-33	SANDOZ AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува РО „Велебит", Загреб	1364/2 од 6 април 1983 година	933/2 од 15 мај 1989 година
7	AVENGE 200-E	American Cyanamid Company, New Jersey, USA – кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка", Шабац	2947/2 од 18 мај 1984 година	1324/2 од 25 мај 1989 година
8	BI-58 EC	VEB Chemokombinat, Bitterfeld, ДДР, кого во Југославија го застапува РО „Интеримпекс Промет", Скопје	2070/2 од 1 септември 1983 година	266/2 од 20 април 1989 година
9	BORDOVSKA ČORBA WP-20	Хемијска индустрија „Зорка", РО „Заштита биља", Шабац	300/2 од 23 јануари 1984 година	1185/1 од 13 февруари 1989 година
10	CALIXIN	BASF AG., Ludwigshafen/ch, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес", ООУР „Прогрес-Хемотекс", IV Робна дирекција – BASF, Белград	1774/2 од 24 мај 1983 година	678/2 од 16 февруари 1989 година

1	2	3	4	5
11	CARAGARD (R) COMBI A-5-G	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	1180/2 од 3 мај 1984 година	1288/2 од 25 мај 1989 година
12	CARAGARD (R) COMBI 500 течен	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	1181/2 од 3 мај 1984 година	1108/2 од 17 мај 1989 година
13	CINEB P-20	Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1054/2 од 13 февруари 1984 година	565/2 од 23 јануари 1989 година
14	CUPRAFOL S-50	Хемијски комбинат „Chromos“, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	661/1 од 28 јануари 1983 година	1343/2 од 29 мај 1989 година
15	DANFIN (R) 950-Ес	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	581/1 од 20 јануари 1984 година	1265/2 од 6 март 1989 година
16	DIMECRON (R) 20	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	3475/2 од 25 јули 1983 година	1266/2 од 7 април 1989 година
17	DOTAN 5-G	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, Франција, кого во Југославија го застапува СОУР „Плива“, Загреб	340/1 од 11 јануари 1984 година	1342/2 од 29 мај 1989 година
18	ETIOL-течен	РО „Галеника“, ООУР „Галеника“ – „Агрохемија“, Земун	3300/3 од 18 октомври 1983 година	1048/2 од 10 мај 1989 година
19	FACIRON ВОДОТОП- ЛИВ КОНЦЕНТРАТ	СОУР „Плива“, Загреб, ООУР „Заштита биља“, Калиновница	695/1 од 25 јануари 1984 година	225/2 од 7 април 1989 година
20	FUNGOCHROM	Хемијски комбинат „Chromos“, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	2917/1 од 12 мај 1983 година	833/2 од 6 март 1989 година
21	GALPAR	РО „Галеника“ ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1752/4 од 6 јануари 1984 година	1132/2 од 6 март 1989 година
22	GAMACID Sol. 20%	СОУР „Плива“, Загреб, ООУР „Заштита биља“, Калиновница	2100/2 од 10 ноември 1983 година	1645/2 од 20 април 1989 година
23	GOAL (R)	Rohm and Haas S.p.A., Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	320/1 од 11 јануари 1984 година	515/2 од 13 февруари 1989 година
24	KARATHANE FN-57	Rohm and Haas S.p.A., Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	1185/2 од 3 мај 1984 година	1110/2 од 6 јуни 1989 година
25	KARBARIL P-5	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“, Шабац	1005/2 од 13 февруари 1984 година	224/2 од 7 април 1989 година
26	KIDAN	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, Франција, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“, Шабац	2672/4 од 20 јануари 1984 година	1040/2 од 6 март 1989 година
27	LENTAGRIN-WP	AGROLINZ AG., Linz, Австрија, кого во Југославија го застапува Товарна душика, Русе	845/1 од 4 февруари 1982 година	1646/2 од 24 март 1989 година
28	LONTREL 418-EC	Dow Chemical S.p.A., Milano, Италија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“, Шабац	2946/2 од 18 мај 1984 година	851/2 од 17 мај 1989 година
29	OLEODIAZINON	Товарна кемичних изделков „Пинус“, Раче при Марибору	330/1 од 11 јануари 1984 година	361/2 од 19 април 1989 година
30	RADOKOR T-50	Хемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	326/1 од 11 јануари 1984 година	2153/2 од 7 април 1989 година

1	2	3	4	5
31	RIDOMIL (R) COMBI 50-WP	Ciba-Geigy, AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	885/1 од 3 февруари 1984 година	934/2 од 8 мај 1989 година
32	RIDOMIL (R) Z 72-WP	Ciba-Geigy, AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	968/2 од 30 мај 1984 година	1184/1 од 13 февруари 1989 година
33	RONILAN-FL	BASF AG., Ludwigshafen/RH, CP Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“, ООУР „Прогрес-Хемотекс“, IV Робна дирекција BASF, Белград	1016/4 од 31 јануари 1984 година	1262/2 од 6 март 1989 година
34	SANDOVIT	SANDOZ AG., Basel, Швајцарска, кого во Југославија го застапува РО „Велебит“, Загреб	3794/2 од 28 септември 1983 година	588/2 од 23 јануари 1989 година
35	TEDION V-18	Duphar B.V., Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува РО „Македонија-Агропромет“, ООЗТ „Магро“, Скопје	3156/2 од 12 септември 1983 година	525/2 од 23 јануари 1989 година
36	TIOZIN-A	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“, Шабац	663/2 од 3 февруари 1984 година	1129/2 од 17 мај 1989 година
37	TUBEROFEN	Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1759/2 од 3 мај 1984 година	1366/2 од 29 мај 1989 година
38	ZOLONE LIQUIDE	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, Франција, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos“, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	3239/1 од 1 септември 1983 година	489/2 од 23 јануари 1989 година

Бр. 2597/1
2 август 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

835.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗМЕНЕТИ И ДОПОЛНЕТИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот секретаријат за земјоделство изврши од 1 јануари до 30 јуни 1989 година измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за пуштање во промет ја издаде Сојузниот комитет за земјоделство со решение број	Дозвола за пуштање во промет објавена во „Службен лист на СФРЈ“, реден број на списокот	Измената и дополнението во дозволата ги изврши Сојузниот секретаријат за земјоделство со решението број	Измена-дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	APOLLO 50-SC	Schering AG., Berlin, CP Германија, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“ ТОЗД „Агротехника-Трговина“, Загреб	1173/1 од 8 февруари 1988 година	56/88-1	1858/2 од 10 април 1989 година	Проширување на употребата
2	ARSENAL	Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“, Шабац	232/2 од 24 декември 1986 године	4/87-1	1182/1 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата

1	2	3	4	5	6	7
3	BASAG-RAN-DP	BASF AG, Ludwigshagen/Rh, CP Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“ ООУР „Прогрес-Хемотекс“, Робна дирекција -BASF, Београд	3062/2 од 25 мај 1985 година	34/85-12	21/2 од 19 април 1989 година	Именување и содржина на солите на активните материи
4	BIJELO ULJE	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1037/1 од 2 февруари 1988 година	56/88-4	1170/1 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
5	BRAVO	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	6008/2 од 13 декември 1988 година	6/89-9	45/2 од 19 јануари 1989 година	Измена на растворувачот во препаратот
6	CALCYAN	Detia-Degesch G.m.b.H., Landenbach, CP Германија кој во Југославија го застапува „Агровојводина“ Нови Сад	2908/2 од 22 октомври 1986 година	4/87-7	490/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот
7	CIMOFOL 37,3-5	ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	7209/2 од 28 декември 1987 година	9/88-10	1/2 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
8	CIMOZIN 60,4-S	ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	4356/2 24 јуни 1987 година	53/87-21	3/2 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
9	DECIS Ec-2,5	ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	3507/3 од 26 јуни 1986 година	4/87-12	43/2 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
10	DEGESCH-плочи	Detia-Degesch GmbH., Landenbach, CP Германија кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	6650/2 од 14 ноември 1985 година	40/86-27	493/2 од 13 јануари 1988 година и 435/2 од 25 април 1989 година	Измена на називот на производителот и на содржината на активната материја
11	DEGESCH-вреќички	Detia-Degesch GmbH., Landenbach, CP Германија, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	6626/2 од 14 ноември 1985 година	40/86-71	496/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот
12	DIMILIN WP-10	Duphar B.V. Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува РО „Македонија-Агропромет“, РО „Магро“ - Скопје	2214/2 од 18 април 1986 година	40/86-32	2023/2 од 28 јуни 1989 година	Измена на каренцата
13	FLEX	ICI-Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува Товарна кемичних изделков „Пинус“, Раче при Марибору	1658/1 од 11 март 1987 година	53/87-16	441/2 од 17 април 1989 година	Измена на кооперантот
14	GRASIDIM	Sipcam S.p.A., Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“, ТОЗД „Агротехника-трговина“, Љубљана	1253/2 од 11 март 1987 година	53/87-18	1179/1 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
15	HALTOX	DETIA-Degesch G.m.b.H., Landenbach, CP Германија, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	5384/1 од 11 септември 1985 година	40/86-48	489/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот
16	IMPACT	ICI-Agrochemicals, Feruhurt, Англија, кого во Југославија го застапува ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	1494/1 од 4 март 1987 година	53/87-19	1357/2 од 24 март 1989 година	Измена на кооперантот
17	KUPRISALIN 18-S	ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	4283/2 од 24 јуни 1987 година	53/87-44	2/2 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
18	LASSO/LI-NURON	Monsanto Europe S.A., Brisel, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	603/2 од 11 февруари 1987 година	53/87-22	1181/1 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
19	MAGTOXIN-куглички	Detia - Degesch GmbH., Landenbach, CP Германија, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	577/1 од 20 јануари 1984 година	27/84-32	491/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот

1	2	3	4	5	6	7
20	MAGTOXIN - палети	Detia-Degesch GmbH, Landenbach, СР Германија кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	584/1 од 20 јануари 1984 година	27/84-33	494/2 од 13 јануари 1989 година	
21	MAGTOXIN - таблети	Detia-Degesch GmbH, Landenbach, СР Германија, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“	582/1 од 20 јануари 1984 година	27/84-34	495/2 од 13 јануари 1989 година	"
22	MIKAZOL T-40	Нови Сад СОУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита биља“, Калиновица	4330/2 од 21 јули 1988 година	6/89-29	646/2 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
23	PHOSTOXIN	Detia-Degesch GmbH, Landenbach, СР Германија кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	592/1 од 20 јануари 1984 година	27/84-46	39/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот
24	POSSE 25-EC	FMC-Corporation, USA, кого во Југославија го застапува РО „Агро-рославонија“, Осиек	724/2 од 24 март 1987 година	53/87-63	2038/2 од 10 април 1989 година	Проширување на употребата
25	STARANE- -250	Хемијска индустрија „Зорка“ РО „Заштита биља“, Шабац	8973/1 од 24 декември 1986 година	4/87-11	728/2 од 12 април 1989 година	Проширување на употребата
26	TALSTAR- -10-EC	FMC Corporation, USA, кого во Југославија го застапува РО „Агро-рославонија“, Осиек	1236/1 од 10 февруари 1988 година	56/88-37	1188/1 од 13 февруари 1989 година	Проширување на употребата
27	TARGA	Nisson Chemicals Industries Ltd. Токио, Јапонија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Радоња“, Сисак	2058/1 од 15 март 1988 година	56/88-28	605/1 од 17 јануари 1989 година	Измена на растворувачот во препаратот
28	TOPAS/R- /100-EC	Ciba-Geigy AG, Basel, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, Љубљана	590/2 од 4 март 1987 година	53/87-36	1267/2 од 10 април 1989 година	Проширување на употребата
29	VOLATONIZIRANO ГНОЈИВО, НПК 13:10:12 са 1%	ИНА-Петрохемија, Кутина	6219/2 од 26 декември 1985 година	40/86-92	1049/2 од 17 мај 1989 година	Измена на садржината
30	ZYKLON	Detia-Degesch GmbH, Landenbach, СР Германија, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“, Нови Сад	368/2 од 20 јануари 1984 година	27/84-3	492/2 од 13 јануари 1989 година	Измена на називот на производителот

Бр. 2598/1
2 август 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ с. р.

836.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот секретаријат за земјоделство утврди дека од 1 јануари до 30 јуни 1989 година престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за пуштање во промет ја издал Сојузниот комитет за земјоделство со решението број	Број на решението на Сојузниот секретаријат за земјоделство за престанувањето на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ALAR-85	Uniroyal Chemical Company, USA, кого во Југославија го застапува „Агротехника-груда“, ТОЗД „Агротехника-трговина“, Љубљана	7863/2 од 22 декември 1986 година	1863/2 од 26 јуни 1989 година
2	CERVACOL	Avenarius-Agro, Chemische Fabrik, Велс, Австрија, кого во Југославија го застапува Товарна душика - Руше	1520/1 од 2 март 1982 година	575/1 од 17 април 1989 година
3	DOSAMIX	SANDOZ AG., Basel, Швајцарија кого во Југославија го застапува РО „Велебит“ Загреб	5665/2 од 4 ноември 1983 година	1990/1 од 28 јуни 1989 година
4	ENDRIN-20	Товарна кемичних izdelkov Пинус, Раче при Марибору	2201/2 од 31 март 1988 година	1462/1 од 29 мај 1989 година
5	FURADAN 5-G	FMC Corporation, New York, USA, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	1964/1 од 1 септември 1983 година	1992/1 од 28 јуни 1989 година
6	GARDONA 50%	SHELL International Petroleum Company Ltd., Лондон, Англија, кого во Југославија го застапува РО „Астра“, Загреб	694/1 од 25 јануари 1984 година	574/1 од 17 април 1989 година
7	KERB-MIX ^(R)	Rohm and Hass S.p.A., Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	1016/2 од 23 март 1984 година	1860/2 од 20 април 1989 година
8	NA-TA	HOECHST AG., Frankfurt/M, CP Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија“, Белград	4851/2 од 19 декември 1983 година	680/1 од 20 април 1989 година
9	NEXAGAN EC-40	SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, CP Германија кого во Југославија го застапува „Агротехника-груда“, ТОЗД „Агротехника-трговина“, Љубљана	333/1 од 1 јануари 1984 година	46/2 од 17 јануари 1989 година
10	NEXION EC-36	SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, CP Германија кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“, ТОЗД „Агротехника-трговина“, Љубљана	3981/2 од 8 октомври 1984 година	1976/2 од 20 април 1989 година
11	NEXION EC-40	SHELL-AGRAR GmbH., Ingelheim/Rh, CP Германија кого во Југославија го застапува „Агротехника-груда“, ТОЗД „Агротехника-трговина“, Љубљана	2302/2 од 25 мај 1985 година	1978/2 од 20 април 1989 година
12	PINODRIN	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“, Раче при Марибору	604/2 од 11 март 1987 година	1461/1 од 29 мај 1989 година
13	PURIVEL	SANDOZ AG., Basel, Švajcarska, кого во Југославија го застапува РО „Велебит“, Загреб	3632/2 од 1 септември 1983 година	1991/1 од 28 јуни 1989 година
14	PYRADUR	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, CP Германија, кого во Југославија го застапува РО „Прогрес“ ООУР „Прогрес-Хемотекс“, IV Робна дирекција - BASF, Белград	327/1 од 12 јануари 1983 година	1993/1 од 28 јуни 1989 година
15	RUMESAN ulje	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“, Раче при Марибору	1882/2 од 19 мај 1983 година	1463/1 од 29 мај 1989 година

Бр. 2599/1
2 август 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

837.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја „Службен лист СФРЈ“, 49/76 и 43/82), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот секретаријат за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1989 година дозвола за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот секретаријат за земјоделство издадена со решението број
1	2	3	4
1	ALANLOR- 480	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-Агрохемија“ Земун	1192/1 од 13 февруари 1989 година
2	ALTO	SANDOZ AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува РО „Велебит“ - Загреб	44/2 од 10 април 1989 година
3	ARKADE 80-EC	ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	2124/2 од 12 април 1989 година
4	BASTA	HOECHST AG., Франкфурт/М, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија“, Белград	853/1 од 30 јануари 1989 година
5	BATURAD-WP	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	669/3 од 11 мај 1989 година
6	BAYLETON PASTA	Товарна кемијских изделков „Пинус“, Раче при Марибору	1173/1 од 13 февруари 1989 година
7	BRAVO KOMBI	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1465/2 од 6 март 1989 година
8	BRODILON MIKI-mamak	СОУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита биља“ - Калиновица	1186/1 од 13 февруари 1989 година
9	CHAMPION	AGTROL Chemical Products, Houston, Texas, USA, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „Радоња“, Сисак	1189/1 од 13 февруари 1989 година
10	CIATRAL-ALA	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	389/1 од 10 април 1989 година
11	CIMOGAL	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1190/1 од 13 февруари 1989 година
12	CULTAR	ICI-Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува Товарна кемијских изделков „Пинус“, Раче при Марибору	1176/1 од 13 февруари 1989 година
13	DICURAN(R/forte 80-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	2097/2 од 11 април 1989 година
14	DILON-7	Творница кемијско-козметичких производа „Cosmochemia“ - Оточац	2117/2 од 7 април 1989 година
15	DU-DIM SC-48	Duphar B.V., Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува РО „Македонија-агропромет“, ООЗТ „Магро“, Скопје	1171/1 од 13 февруари 1989 година
16	ETIOL-ULV	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1904/2 од 28 јуни 1989 година
17	GALBEN-Cu	AGRIMONT S.p.A., Милано, Италија, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „Радоња“, Сисак	1129/2 од 10 април 1989 година
18	GALBEN-M	AGRIMONT S.p.A., Милано, Италија, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „Радоња“, Сисак	2090/2 од 10 април 1989 година
19	GALOLIN KOMBI	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-агрохемија“, Земун	1191/1 од 13 февруари 1989 година

1	2	3	4
20	FENIKOMBI 30-EC	Творница кемијско-козметичких производа „Cosmochemia“, Оточац	2118/2 од 7 април 1989 година
21	FERRAX	ICI-Agrohcechemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“ - Суботица	535/2 од 13 февруари 1989 година
22	FURORE SUPER	HOECHST AG., Франкфурт/М, СР Германија, кого во Југославија го застапува РО „Југохемија“, Белград	852/1 од 30 јануари 1989 година
23	IMPACT-C	ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	1178/1 од 13 февруари 1989 година
24	K-OBIOL GRAIN ULV-6	Roussel Uclaf Division-Agrovet, Парис, Франција, кого во Југославија го застапува ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	1187/1 од 13 февруари 1989 година
25	KAMATA	Monsanto Agricultural Europa, Brisel, Белгија, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	1257/2 од 11 април 1989 година
26	KARATE 2,5-EC	ICI - Agrochemicals, Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“, Суботица	1965/2 од 10 април 1989 година
27	KARBOFURAN 35% SC	ООУР „Плива“ - Загреб, ООУР „Заштита биља“ - Калиновика	1593/2 од 12 јуни 1989 година
28	LENACIL WP-80	РО „Галеника“, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1475/2 од 1 март 1989 година
29	MIKAL-B	Хемијска индустрија „Зорка“ - РО „Заштита биља“, Шабац	1193/1 од 13 февруари 1989 година
30	PARAKVAT-OHIS	ОХИС, РО „Билјана“, Скопје	664/2 од 20 април 1989 година
31	PIRIPOS-EC	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1423/2 од 12 јуни 1989 година
32	PUNCH 40-EC	Du Pont Conoco Technologies S.A., Paris, Франција, кого во Југославија го застапува „Агрославонија“, Нови Сад	1104/2 од 11 април 1989 година
33	RADOTIRAM PLUS	Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	507/2 од 13 февруари 1989 година
34	RODEO	Monsanto Agricultural Europa, Brisel, Белгија, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	1183/1 од 13 февруари 1989 година
35	SANDOFAN-C	SANDOS AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува РО „Велебит“, Загреб	1177/1 од 13 февруари 1989 година
36	SIMAPIN T-50	Товарна кемијских изделков „Пинус“, Раче при Марибору	564/2 од 23 јануари 1989 година
37	SPAS	Monsanto Agricultural Europe, Брисел, Белгија, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	1258/2 од 11 април 1989 година
38	STING	Monsanto Agricultural Europe, Брисел, Белгија, кого во Југославија го застапува РО „Агрославонија“, Осиек	1259/2 од 11 април 1989 година
39	STOMP-SUPER	Кемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“, Шабац	1180/1 од 13 февруари 1989 година
40	SUMI-ALPHA 5-EC	SUMITOMO Chemical Company Ltd., Осака, Јапонија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац	221/2 од 10 април 1989 година
41	SUMILEX 50-FL	SUMITOMO Chemical Company Ltd., Осака, Јапонија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац	1064/2 од 11 април 1989 година
42	SYSTHANE 12-E	Rohm and Haas S.p.A., Милано, Италија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Љубљана	1934/2 од 12 април 1989 година

1	2	3	4
43	SYSTHANE-MZ	Rohm and Haas S.p.A., Милано, Италија, ко- го во Југославија го застапува „Commerce”, Љубљана	1934/2 од 12 април 1989 година
44	TREFGAL	РО „Галеника”, ООУР „Галеника-Агрохеми- ја”, Земун	1260/2 од 1 март 1989 година
45	TRIGARD (R) 75-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce”, Љуб- љана	213/2 од 10 април 1989 година
46	ZLATICA PIRIFOS	Кемијска индустрија „Радоња”, ООУР „За- штита биља”, Сисак	1172/1 од 13 февруари 1989 година
47	QUARTZ	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, Франција, кого во Југославија го застапува СООУР „Плива” - Загреб	1999/2 од 31 март 1989 година

Бр. 2596/1
2 август 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е у-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена и дополне-
ние на Одлуката за распоредување на стоките на форми на
извозот и увозот, што е објавена во „Службен лист на
СФРЈ”, број 45/89 се поткраднале долунаведените грешки,
та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во точка 1 под 1 треба да се бришат тарифните озна-
ки: 0811.20 и 0811.903.

Во точка 1 под 2 наместо тар. ознака 4403.202 треба
да стои 4403.201.

Во точка 1 под 7 треба да се брише тарифната ознака
2103.30.

Во точка 1 под 11 треба да се бришат тарифните озна-
ки: 0106.019, 0202.903, 3701.102, 4603.90, 4802.529, 5911.90,
7309.109, 7326.20, 7326.90, 7412.10, 7609.00, 7610.10, 7610.901
и 7610.909.

Во точка 1 под 15 наместо знаците долга линија „—
”, треба да стојат знаците три кратки цртички „---”

Во точка 1 под 16 шифрата на тарифниот став кај ви-
шните наместо „0812 10209” треба да гласи „081210909”.

Во точка 1 под 22 по зборовите: „— Друго” се додава
знакот две точки „:”.

Во точка 1 под 32 во тарифната ознака 6414.20 пред
зборовите: „Од памук”, наместо знакот три цртички
„---” треба да стои знакот една цртичка „-”.

Во точка 1 под 35 по зборот: „Федер” се додава запис-
ка „”.

По редниот број 38, треба да се додаде по грешка
изоставениот реден број 39, кој гласи:

„39. Во ознаките: 0811.20, 0812.10, 2008.60, 2901.10,
2922.19, 2926.90, 2933.90, 3702.52, 3702.92, 3920.71, 3926.90,
5911.90 и 8463.30” податоците во колоните 4, 5, 6 и 7 треба
да се бришат.”

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 29 август 1989 година

По извршеното срамнување со изворниот текст е у-
врдено дека во Одлуката за измена и дополнување на Одлу-
ката за распоредување на стоките на форми на извозот и
увозот, што е објавена со „Службен лист на СФРЈ”, бр.
49/89, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Во точка 1 под 1 треба да се бришат тарифните озна-
ки: 0811.909, 1403.90, 4202.39, 6402.12, 6403.50 и 9506.009.

Во истата точка 1 под 1 треба да се додадат тарифни-
те ознаки: 6402.19, 6403.51 и 9406.009.

Во точка 1 под 3 треба да се додаде тарифната ознака
0805.20:

Во точка 1 под 4 треба да се брише тарифната ознака
0805.20.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 29 август 1989 година

По извршеното срамнување со изворниот текст е у-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на
стоките на форми на извозот и увозот во Списокот на сто-
ки со форми на извозот и увозот, („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 82/87) се поткраднаа долунаведените грешки,
та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во тар. број 01.06 во колона 5 наместо бројот:
„0106.01908” треба да стои: „0106 00901”.

2. Во тар. ознака 0305.41 во колона 3 наместо зборот:
„solar” треба да стои: „salar”.

3. Во тар. број 04.03 во колона 3 во првиот ред наместо
зборовите: „Оберено млеко (маштеница)” треба да стои
зборот: „Маштеница”, а по зборот: „млеко” се брише збо-
рот: „кисела”.

4. Во тар. ознака 0602.91 во колона 3 наместо текстот
треба да стои следниот текст: „мицеллум за печурки”.

5. Во тар. број 07.05 во колона 3 наместо зборот:
„Lactusa” треба да стои зборот: „Lactuca”.

6. Во тар. ознака 0805.20 во колона 3 наместо зборот:
„судсумас” треба да стои зборот: „садсумас”.

7. Во тар. ознака 0811.20 во колона 3 по зборот: „ри-
беси” треба да се додадат две точки.

Тар. ознака 0811.903, зборот: „малинки” во колона 3,
како и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

Наместо тар. ознака: „0811.904” треба да се напише
тар. ознака: „0811.903”.

8. Во тар. број 08.12 наместо тар. ознака 0812.10 во колона 2 и текстот во колона 3 треба да се напише:

„0812.10 - Цреши и вишни“

Во истиот тар. број, тар. ознака 0812.904 во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

9. Во тар. број 09.09 во колона 3, по зборот: „ким“ наместо записката треба да стои зборот: „и“, по зборот: „кумин“ наместо зборот: „и“ треба да стојат точка и записка, а пред зборот „од“ треба да се додаде зборот: „бобинки“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 0909.50 во колона 3 наместо зборот: „и“ треба да стојат точка и записка, а пред зборот: „клека“ треба да се додадат зборовите: „бобинки од“.

10. Во тар. број 12.01 во тар. ознака 1201.00 во колона 3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“.

11. Во тар. број 12.02 во колона 3 наместо зборот: „или“ треба да стои зборот: „и“, а по зборот: „кршени“ треба да се додадат зборовите: „или дробени“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 1202.20 во колона 3 по зборот: „кршени“ треба да се додадат зборовите: „или дробени“.

12. Во тар. број 12.04 во тар. ознака 1204.00 во колона 3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“.

13. Во тар. број 12.05 во тар. ознака 1205.00 во колона 3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“.

14. Во тар. број 12.06 во тар. ознака 1206.00 во колона 3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“.

15. Во тар. број 12.07 во колона 3 по зборот: „кршено“ треба да се додадат зборовите: „или дробено“.

16. Во тар. број 12.09 во тар. ознака 1209.25 во колона 3 во заградата во првиот ред наместо зборот: „Lolium“, треба да стои зборот: „Lolium“.

17. Во тар. број 15.03 во тар. ознака 1503.00 во колона 3 наместо зборовите: „масла на пониски масни киселини“ треба да стојат зборовите: „олео-масло“.

18. Во тар. број 18.01 во колона 2 треба да се додаде тарифната ознака: „1801.00“.

19. Во тар. број 18.03 во колона 3 наместо зборовите: „какао-паста“ треба да стојат зборовите: „какао-маса“.

20. Во тар. број 19.04 во колона 3 наместо зборовите: „делумно варени“ треба да стојат зборовите: „претходно варени“.

21. Во тар. број 19.05 во тар. ознака 1905.20 наместо текстот во колона 3 треба да стои текстот:

„Леб и слични производи зачинети со ѓумбир“.

Во истиот тарифен број во тар. ознака 1905.30 во колона 3 наместо зборот: „галети“ треба да стои зборот: „обланди“.

22. Во тар. број 20.08 во тар. ознака 2008.60 во колона 3 по зборот: „Цреши“ треба да се додадат зборовите: „и вишни“ и две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

23. Во тар. број 22.05 во тар. ознака 2205.90 во колона 3 по наменувањето двете точки треба да се бришат.

Во истиот тар. број, тар. ознаки 2205.901 и 2205.909 во колона 2, наменувањата во колона 3 и податоците во колоните 4, 5, 6 и 7 треба да се бришат.

24. Во тар. број 22.06 во колона 2 треба да се додаде тар. ознака: „2206.00“.

25. Во тар. број 22.09 во колона 2 треба да се додаде тар. ознака: „2209.00“.

26. Во тар. број 23.03 во колона 3 наместо зборовите: „резанки од шеќерна трска“ треба да стојат зборовите: „резанки од шеќерна репа, отпадоци од шеќерна трска“.

27. Во тар. број 25.08 во тар. ознака 2508.20 во колона 3 наместо зборот: „вајарство“ треба да стои зборот: „вала-чарство“.

28. Во тар. број 25.20 во тар. ознака 2520.10 во колона 3 наместо зборот: „анхидрид“ треба да стои зборот: „анхидрит“.

29. Во тар. број 25.23 во колона 3 во првиот ред наместо зборот: „топен“ треба да стои зборот: „алуминатен“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 2523.30 во колона 3 наместо зборот: „Топен“ треба да стои зборот: „Алуминатен“.

30. Во тар. број 27.01 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„Камен јаглен вклучувајќи и брикети со разни форми од камен јаглен“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 2701.20 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„- Брикети со разни форми од камен јаглен“.

31. Во тар. број 27.04 во колона 3 во сите тар. ознаки наместо четири пртички треба да стојат три пртички.

32. Во тар. број 28.43 во тар. ознака 2843.2 во колона 3 во македонскиот текст не е погрешено.

33. Во тар. број 29.01 во тар. ознака 2901.10 во колона 3 на крајот на наменувањето треба да се додадат две точки и да се бришат податоците во колоните 5, 6 и 7.

Во истиот тар. број, тар. ознаки 2901.291 и 2901.299, наменувањата во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

34. Во тар. број 29.02 во тар. ознака 2902.19 во колона 3 наместо текстот на наменувањето „- друго“ треба да стои текстот:

„- - - други“.

35. Во тар. број 29.22 во тар. ознака 2922.19 во колона 3 по зборот: „друго“ треба да се додадат две точки и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

Во истиот тар. број, тар. ознака 2922.5001 во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

36. Во тар. број 29.25, тар. ознака 2925.203 во колона 2, текстот во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

37. Во тар. број 29.33 во тар. ознака 2933.21 наместо текстот во колона 3 треба да стои текстот:

„- - - хидрантони и негови деривати“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 2933.90 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„- Друго“.

а се бришат податоците од колоните 5, 6 и 7.

38. Во тар. број 29.35 тар. ознака 2935.0022 во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

39. Во тар. број 29.42 во колона 2 треба да се додаде тар. ознака: „2942.00“.

Во истиот тар. број, тар. ознака 2942.002 во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

40. Во тар. број 31.02 во тар. ознака 3102.40 во колона 3 наместо зборот: „калиум“ треба да стои зборот: „калциум“.

41. Во тар. број 32.04 во тар. ознака 3204.11 наместо текстот на наменувањето во колона 3 треба да стои текстот:

„- - дисперзни бои и препарати врз база на тие бои“.

42. Во тар. број 32.08 во колона 3 наместо зборовите: „Премачувачки средства и лакови (вклучувајќи емајли и лакови)“ треба да стојат зборовите: „Премачувачки средства (бои и лакови)“.

43. Во тар. број 32.09 во колона 3 наместо зборовите: „Премачувачки средства и лакови (вклучувајќи емајли и лакови)“ треба да стојат зборовите: „Премачувачки средства (бои и лакови)“, а во последниот ред по зборот: „вода“ треба да се брише затворената заграда.

44. Во тар. број 32.10 во тар. ознака 3210.00 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Други премачувачки средства (бои и лакови) и пигменти приготвени во вода што се употребуваат за доработка на кожа“.

52. Во тар. број 32.14 во колона 3 во вториот ред наместо зборовите: „синтетички“ треба да стои зборот: „смолни“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 3301.19 во колона 3 наместо зборовите: „од лимета“ треба да стои зборот: „друго“.

45. Во тар. број 37.02 во тар. ознака 3702.52 во колона 3 по зборовите: „над 14 m“, треба да се додадат две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

Во истиот тарифен број, во тарифната ознака 3702.92 во колона 3 по зборовите: „над 14 m“ треба да се додадат две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

46. Во тар. број 38.04 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „3804.00“.

47. Во тар. број 38.10 во тар. ознака 3810.10 во колона 3 во вториот ред по зборот: „прашоци“ треба да се додадат зборовите: „и пасти“.

48. Во тар. број 38.12 тар. ознаки 3812.201, 3812.202 и 3812.209 во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

49. Во тар. број 39.03 во тар. ознака 3903.20 во колона 3 наместо две цртички треба да стои една цртичка, а зборот: „хополимери“ треба да почнува со голема буква.

50. Во тар. број 39.07 во тар. ознака 3907.209 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

“--- други”.

51. Во тар. број 39.11 во колона 3 наместо зборот: „опфатени“ треба да стои зборот: „неопфатени“.

52. Во тар. број 39.12 во колона 3 наместо зборот: „опфатени“ треба да стои зборот: „неопфатени“.

53. Во тар. број 39.13 во колона 3 наместо зборот: „опфатени“ треба да стои зборот: „неопфатени“.

54. Во тар. број 39.14 во колона 3 наместо тар. број: 39.10“ треба да стои тар. број: „39.01“.

55. Во тар. број 39.20 во тар. ознака 3920.71 во колона 3 по зборот: „целулоза“ треба да се напишат две точки, а текстот во колоните 5, 6 и 7 да се брише.

56. Во тар. број 39.22 тар. ознаки 3922.901 и 3922.902 во колона 2, наменувањата во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

Во тар. број 39.26 во тар. ознака 3926.90 во колона 3 по зборот: „Друго“ треба да се додадат две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

57. Во тар. број 40.02 во колона 2 наместо тар. ознака: „4002.192“ треба да стои тар. ознака: „4002.1911“, во колона 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, а во колона 5 наместо бројот: „4002.19206“ треба да стои: „4002.19117“.

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: „4002.193“ треба да стои тар. ознака: „4002.1912“, во колона 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, а во колона 5 наместо бројот: „4002.19303“ треба да стои: „4002.19125“.

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: „4002.194“ треба да стои тар. ознака: „4002.1913“, во колона 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, а во колона 5 наместо бројот: „4002.19400“ треба да стои: „4002.19133“.

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: „4002.195“ треба да стои тар. ознака: „4002.1914“, во колона 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, а во колона 5 наместо бројот: „4002.19508“ треба да стои бројот: „4002.19141“.

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: „4002.196“ треба да стои тар. ознака: „4002.1919“, во колона 3 наместо три цртички треба да стојат четири цртички, а во колона 5 наместо бројот: „4002.19605“, треба да стои бројот: „4002.19192“.

58. Во тар. број 40.11 во колона 3 по зборот: „надворешни“ треба да се додаде зборот: „пневматски“, а по зборот: „гуми“ треба да се додаде текстот: „(вклучувајќи и тјубелес-гуми)“.

Во истиот тар. број во колона 2 наместо тар. ознака: „4011.2018“ треба да стои тар. ознака: „4011.2019“.

59. Во тар. број 40.12 во колона 3 наместо зборовите: „или гуми за пумпање“ треба да стојат зборовите: „и гуми со воздушни комори“.

60. Во тар. број 41.01 во тар. ознака 4101.10 во колона 3 во вториот ред зборовите: „и кожи од копитарни“ треба да се бришат.

61. Во тар. број 44.01 во колона 3 наместо зборовите: „форма на брикети, палети“ треба да стојат зборовите: „облици, брикети, пелети“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4401.30 во колона 3 наместо зборовите: „форми на брикети, пелети или слични форми“ треба да стојат зборовите: „облици, брикети, пелети или слични форми“.

62. Во тар. број 44.03 во тар. ознака 4403.201 наместо текстот на наменувањето во колона 3 треба да стои текстот:

“--- од егзотични иглолисници”.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4403.202 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

“--- трупи за режење и фурнир од други иглолисници”.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4403.91 во колона 3

по зборот: „даб“ треба да се додадат во заграда зборовите: „(Quercus spp.)“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4403.92 во колона 3 по зборот: „бука“ треба да се додадат во заграда зборовите: „(Fagus spp.)“.

63. Во тар. број 44.07 во тар. ознака 4407.91 во колона 3 по зборот: „дабово“ треба да се додадат зборовите во заграда: „(Quercus spp.)“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4407.92 по зборот: „буково“ треба да се додадат зборовите во заграда: „(Fagus spp.)“.

64. Во тар. број 44.11 во колона 3 по зборот: „други“ отворената заграда треба да се брише, а по зборот: „дрвнести“ затворената заграда треба да се брише.

65. Во тар. број 44.12 во колона 3 наместо зборот: „фурнирски“ треба да стои зборот: „фурнирани“.

66. Во тар. број 44.20 во колона 3 по зборовите: „производи од дрво“ треба да се додадат зборовите: „статуети и други украси од дрво“.

67. Во тар. број 47.02 во колона 2 треба да се додаде тар. ознака: „4702.00“.

68. Во тар. број 48.02 во колона 3 по зборовите: „тар. број“ треба да се додаде бројот: „48.01“ и зборот: „и“.

69. Во тар. број 48.05 тар. ознака: „4805.602“ во колона 2, наменувањето во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

Во истиот тар. број во тар. ознака 4805.70 во колона 3 наместо зборовите: „од 50 g/m²“ треба да стојат зборовите: „од 150 g/m²“.

70. Во тар. број 48.07 во тар. ознака 4807.91 во колона 3 зборовите: „од хартија и картон“ треба да се бришат, а по зборовите: „друга хартија“ треба да се додаде зборот: „освен“.

71. Во тар. број 48.10 во тар. ознака 4810.3 во колона 3 по зборот: „картон“, зборот: „други“ и запирката треба да се бришат.

72. Во тар. број 48.16 во тар. ознака 4816.10 во колона 3 наместо зборот: „Картон“ треба да стои зборот: „Карбон“.

73. Во тар. број 48.20 во колона 3 наместо зборот: „мапи“ треба да стојат зборовите: „подметки за пишување комбинирани“.

74. Во насловот на глава 49 по зборот: „ПРОИЗВОДИ“ треба да се додаде зборот: „ГРАФИЧКИ“.

75. Во тар. број 49.07 во колона 3 зборовите: „чекови“ и „банкноти“ треба да ги заменат своите места.

76. Во тар. број 49.09 во колона 2 треба да се додаде тар. ознака: „4909.00“.

77. Во тар. број 50.08 во тар. ознака 5007.20 во колона 3 по зборот: „отпадоци“ треба да се додадат зборовите: „од свила“.

78. Во тар. број 51.01 во тар. ознака 5101.2 во колона 3 наместо зборот: „Перена“ треба да стои зборот: „Одматена“.

79. Ознаката на тар. број 51.05 се запишува во колона 1, а колона 2 се брише.

Во истиот тар. број во тар. ознака 5105.21 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

“--- чешлана волна во ринфузна состојба – во снопиња”.

80. Во тар. број 51.13 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „5113.00“.

81. Во тар. број 52.01 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „5201.00“.

82. Во тар. број 52.08 во тар. ознаки 5208.22, 5208.32 и 5208.42 во колона 3 наместо зборовите: „10 g/m²“ треба да стојат зборовите: „100 g/m²“.

83. Во тар. број 52.12 во колона 3 по зборот: „памук“ текстот треба да се брише.

Во истиот тар. број пред тар. ознака: „5212.11“ во колона 2 да се напише тар. ознака: „5212.1“, а во колона 3 следниот текст:

“--- Со маса до 200 g/m²”.

84. Во тар. број 55.07 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „5507.00“.

85. Во тар. број 55.09 во тар. ознака 5509.6 во колона 3 по зборот: „влакна“ треба да се додаде записка и зборот: „сечени“.

86. Во тар. број 55.10 во тар. ознака 5510.90 во колона 3 по зборот: „Друго“ треба да се додаде зборот: „предиво“.

87. Во тар. број 55.12 во тар. ознака 5512.2 во колона 3 по зборот: „влакна“ треба да се додаде записка и зборот: „сечени“.

88. Во тар. број 55.16 во тар. ознака 5516.1 во колона 3 наместо зборот: „тежина“ треба да стои зборот: „маса“.

89. Во тар. број 56.04 во тар. ознака 5604.10 во колона 3 по зборот: „материјал“ заградата и бројот во заградата треба да се брише.

90. Во тар. број 56.05 во тар. ознака 5605.00 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано предиво, кое се состои од текстилно предиво, од ленти или од слични форми од тар. броеви 54.04 или 54.05, комбинирани со метал во форма на нишки, ленти или прав или прекриени со метал“.

91. Во тар. број 56.06 во тар. ознака 5606.00 во колона 3 наместо текстот на наменувањето до точката и записката треба да стои текстот:

„Обвиткано предиво, обвиткани ленти и слични форми од тар. броеви 54.04 или 54.05, освен обвитканите производи од тар. број 56.05 и обвиткано предиво од коњска длака од гривата и опашката“.

92. Во тар. број 58.02 во тар. ознака 5802.1 во колона 3 по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчести“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 5802.20 во колона 3 по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчести“.

93. Во тар. број 58.06 во колона 3 наместо зборовите: „тесни ткаенини изработени“ треба да стојат зборовите: „тесни материјали изработени“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 5806.10 во колона 3 по зборот: „слични“ треба да се додаде зборот: „замчести“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 5806.40 во колона 3 наместо зборовите: „Тесни ткаенини“ треба да стојат зборовите: „Тесни материјали“.

94. Во тар. број 58.09 во тар. ознака 5809.00 во колона 3 наместо зборовите: „изработка на мебел“ треба да стојат зборовите: „внатрешно опремување“.

95. Во тар. број 59.10 во тар. ознака 5910.00 во колона 3 наместо текстот: „Трансмисиони или конвеерски ленти и ремени од текстилен материјал“ треба да стои текстот: „Ленти и ремени од текстилен материјал за транспортни или трансмисиони цели“.

96. Во тар. број 59.11 во тар. ознака 5911.10 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„-- Текстилни ткаенини, филц и ткаенини поставени со филц, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, кожа или со друг материјал, што се користат за обложување на карди и слични ткаенини за други технички цели“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 5911.90 во колона 3 по зборот: „Друго“ треба да се додадат две точки, а податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

97. Во тар. број 61.03 во колона 3 во наменувањето наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6103.3 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Јакни и сакоа“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6103.4 во колона 3 наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

98. Во тар. број 61.04 во колона 3 во наменувањето наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6104.3 во колоната 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Јакни и сакоа“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6104.6 во колона 3 наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

99. Во тар. број 61.12 во колона 2 наместо тар. ознака: „6112.9“ треба да стои тар. ознака: „6112.3“.

100. Во тар. број 62.02 во тар. ознака 6202.13 во колона 3 наместо зборот: „материјали“ треба да стои зборот: „влакна“.

101. Во тар. број 62.03 во колона 3 во наменувањето, зборовите: „сакоа (блејзери)“ треба да се бришат, а наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6203.3 во колона 3 зборот во заградата: „(блејзери)“ треба да се брише.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6203.4 во колона 3 наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

Во истиот тар. број во тар. ознаки 6203.421, 6203.431 и 6203.491 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„-- работни“.

102. Во тар. број 62.04 во колона 3 во наменувањето наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6204.3 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот: „-- Јакни и сакоа“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6204.6 во колона 3 наместо зборовите: „работни комбинезони“ треба да стојат зборовите: „панталони со пластрон и со нарамки“.

103. Во тар. број 62.10 во колона 3 наместо зборовите: „ткаенини“ треба да стои зборот: „материјали“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 6210.10 во колона 3 наместо зборот: „ткаенини“ треба да стои зборот: „материјали“.

104. Во глава 63 во насловот наместо зборот: „УПОТРЕБУВАНА“ треба да стојат зборовите: „ИЗНОСЕНА - ДОТРАЕНА“, а наместо зборот: „УПОТРЕБУВАНИ“ треба да стои зборот: „ДОТРАЕНИ“.

105. Во тар. број 63.06 во колона 3 по зборот: „едра“ треба да се додаде отворена заграда, а по зборот: „возила“ треба да се додаде затворена заграда.

106. Во тар. број 63.07 во тар. ознака 6307.10 во колона 3 наместо зборот: „одржување“ треба да стои зборот: „чистење“.

107. Во тар. број 63.08 во колона 3 наместо зборовите: „правење крпи“ треба да стојат зборовите: „изработка на простирки“.

Во истата глава, наместо текстот на раздел III треба да стои текстот: „ИЗНОСЕНА - ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ“.

108. Во тар. број 63.09 во тар. ознака 6309.00 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Износена - дотраена облека и други дотраени производи од текстил“.

109. Во глава 67 во насловот по зборовите: „ПЕРЈЕ И ПЕРДУВ“ наместо точка и записка треба да стои записка.

110. Во тар. број 67.02 во колона 3 во првиот ред наместо зборот: „овошје“ треба да стои зборот: „плодови“, а во последниот ред наместо зборот: „овошје“ треба да стои зборот: „плодови“.

111. Во тар. број 68.07 во колона 3 во првиот ред наместо зборот: „асфалт“ треба да стои зборот: „битумен“.

112. Во тар. број 68.08 во колона 2 во македонскиот текст не е погрешено.

113. Во тар. број 69.02 во тар. ознака 6902.20 во колона 3 наместо зборот: „комбинација“ треба да стои зборот: „соединенија“.

114. Во тар. број 69.03 во тар. ознака 6903.20 во колона 3 наместо зборот: „комбинации“ треба да стои зборот: „соединенија“.

115. Во тар. број 69.12 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „6912.00“.

116. Во тар. број 70.02 во тар. ознака 7002.31 во колона 3 наместо зборовите: „друг силициум-диоксид“ треба да стојат зборовите: „друг топен силициум - диоксид“.

117. Во тар. број 70.05 во тар. ознака 7005.29 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„-- друго“.

118. Во тар. број 70.10 во колона 3 во првиот ред зборот: „шишенца“ и записката треба да се избришат.

119. Во тар. број 70.18 во колона 3 во вториот ред одоздола по зборот: „накит“ наместо записка треба да стои точка и записка.

120. Во тар. број 70.19 во тар. ознака 7019.10 во колона 3 по зборот: „ровинг“ наместо цртчка треба да се додаде записка.

121. Во тар. број 71.08 во колона 3 наместо зборовите во заградата: „злато платинирано со платина“, треба да стои зборот: „платинирано“.

122. Во тар. број 72.16 во тар. ознака 7216.2 во колона 3 по зборот: „екструдирани“ треба да се напише записка.

123. Во тар. број 73.04 во тар. ознака 7304.206 и 7304.209 во колона 3 наместо зборовите: „1000 mm“ треба да се напишат зборовите: „1000 m“.

Во тар. број 73.07 во тар. ознака 7307.23 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот: „— прибор за чедно заварување“.

124. Во тар. број 73.17 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „7317.00“.

125. Во тар. број 74.15 во колона 3 наместо зборовите: „жичени копчиња“ треба да стојат зборовите: „поединечни проширени спојници“, а наместо зборот: „бургии“ треба да стојат зборовите: „навртки“, „матници“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 7415.32 во колона 3 наместо зборот: „бурми“ треба да стојат зборовите: „навртки и матници“.

126. Во тар. број 76.10 во петтиот ред по зборовите: „за жив“ и записката, треба да се додадат зборовите: „пругови за врати“ и записка.

127. Во тар. број 82.01 во колона 3 наместо зборовите: „за режење“ треба да стојат зборовите во заградата: „(освен ножички со алки за прсти)“.

128. Во тар. бр. 83.03 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „8303.00“.

129. Во тар. број 84.16 во колона 3 по зборот: „ложење“ и записката наместо преостанатиот текст во наменувањето треба да стои текстот: „вклучувајќи нивни механички решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 8416.30 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Механички уреди за ложење, вклучувајќи нивни механички решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди“.

130. Во тар. број 84.18 во тар. ознака 8418.50 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување“.

131. Во тар. број 84.19 во колона 3 наместо зборовите: „електрично загревани или незагревани“, треба да стои текстот во заградата: „(вклучувајќи и електрично загревање)“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 8419.60 во колона 3 во првиот ред наместо зборот: „гас“ треба да стојат зборовите: „на други гасови“.

Во тар. број 84.31 во тар. ознака 8431.434 во колона 3 наместо зборовите: „над 120 m“ треба да стојат зборовите: „над 12 cm“.

132. Во тар. број 84.43 во тар. ознака 8443.30 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Машини за флексографски печат“.

133. Во тар. број 84.48 во колона 3 наместо зборовите: „запирачи на движења“ треба да стојат зборовите: „уреди за запирање“.

134. Во тар. број 84.49 во тар. ознака 8449.00 во колона 3 наместо зборот: „довршување“ треба да стојат зборовите: „завршна обработка“.

135. Во тар. број 84.59 наместо текстот во колона 3 треба да стои текстот:

„Алатни машини за обработка на метали со симнување на струганици (вклучувајќи машини со работни единици на водилки): со дупчење, проширување на отвори (со стружење или глодање), со глодање, врежување или со нарежување на навои, освен струговите од тарифниот број 84.58“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 8459.40 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Други машини за дупчење со проширување на отвори“.

136. Во тар. број 84.61 наместо текстот во колона 3 треба да стои текстот:

„Алатни машини за обработка на метали, синтерувањето на метални карбиди или кермети со симнување на струганици; со рендосување, изработка на жлебови, провлекување, режење на запченици или со довршување на запчени-

ци, со сечење со пила, со отсекување и со други постапки, на друго место неспомнати ниту опфатени“.

137. Во тар. број 84.62, тар. ознака 8462.211 и 8462.219 во колона 2, наменувањата во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

138. Во тар. број 84.63 во тар. ознака 8463.30 во колона 3 на крајот на текстот на наменувањето треба да се напишат две точки, а податоците од колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

139. Во тар. број 84.72 во тар. ознака 8472.20 во колона 3 наместо зборот: „текст“ треба да стојат зборовите: „втиснување на текст“.

140. Во тар. број 84.85 во тар. ознака 8485.10 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Пропелери и лопатки, за бродови и чамци“.

141. Во тар. број 85.14 тарифната ознака 8514.103, текстот во колона 3 и податоците во колоните 5, 6 и 7 треба да се бришат.

142. Во тар. број 85.18 во тар. ознака 8518.50 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да стои текстот:

„— Електрични сетови за засилување на звукот“.

143. Во тар. број 85.19 во колона 2 наместо тар. ознака: „8519.22“ треба да стои тар. ознака: „8519.29“, а во колона 5 наместо бројот: „8519.22008“ треба да стои бројот: „8519.29002“.

144. Во тар. број 85.30 во колона 3 наместо зборот: „железница“ треба да стојат зборовите: „железнички пруги“, наместо зборот: „трамваи“ треба да стојат зборовите: „трамвајски пруги“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 8530.10 во колона 3 наместо зборовите: „шински сообраќај“ треба да стојат зборовите: „железнички и трамвајски пруги“.

145. Во тар. број 85.32 во тар. ознака 8532.10 во колона 3 наместо зборовите: „до 0,5 kVA“ треба да стојат зборовите: „од најмалку 0,5 kVA“.

146. Во тар. број 85.35 во колона 3 наместо зборовите: „лутачки бранови“ треба да стојат зборовите: „бранови со висока фреквенција“.

Во истиот тар. број во тар. ознака 8535.40 во колона 3 наместо зборовите: „лутачки бранови“ треба да стојат зборовите: „бранови со висока фреквенција“.

147. Во тар. број 85.36 во колона 3 наместо зборовите: „лутачки бранови“ треба да стојат зборовите: „бранови со висока фреквенција“.

148. Во тар. број 85.44 во колона 3 во шестиот ред наместо зборот: „неелектрични“ треба да стои зборот: „електрични“.

149. Во тар. број 85.45 во колона 3 во вториот ред наместо зборот: „ламби“ треба да стои зборот: „сијалици“.

150. Во тар. број 86.06 во колона 2 наместо тар. ознака: „8606.4“ треба да се напише тар. ознака: „8606.9“.

151. Во тар. број 86.08 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „8608.00“.

152. Во глава 87 во насловот наместо зборовите: „ДРУМСКИ ВОЗИЛА“ треба да стојат зборовите: „ВОЗИЛА, ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА“.

153. Во тар. број 87.07 во колона 3 по зборот: „кабини“ треба да се напише затворена заграда, а по бројот: „87.05“ затворената заграда треба да се брише.

154. Во тар. број 87.08 во тар. ознака 8708.80 во колона 3 наместо зборовите: „Амортизери на удари“ треба да стојат зборовите: „Амортизери на обесување“.

155. Во тар. број 87.09 во колона 3 наместо зборовите: „товарни возила“ треба да стојат зборовите: „работни колички (автокари)“, а наместо зборот: „докови“ треба да стои зборот: „луки“.

156. Во тар. број 87.11 во колона 3 наместо зборот: „и“ треба да стои записка, а по зборот: „велосипеди“ треба да се напишат зборовите: „и слични возила“.

157. Во тар. број 87.14 во тар. ознака 8714.96 во колона 3 наместо зборот: „криван“ треба да стојат зборовите: „криваен механизам“.

158. Во тар. број 89.05 во колона 3 наместо зборовите: „противпожарни бродови“ треба да стојат зборовите: „пожарникарски пловила“.

159. Во тар. број 90.03 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот: „Рамки за очила или слични производи и нивни делови“.

160. Во тар. број 90.04 во колона 3 наместо текстот на наменувањето треба да се напише текстот:

„Очила и слични производи, корективни, заштитни и други:“.

161. Во тар. број 90.06 во тар. ознака 9006.30 во колона 3 по зборот: „снимања“, записката треба да се брише, а наместо зборовите: „воздушни испитувања“ треба да стојат зборовите: „од воздух“.

162. Во тар. број 90.15 во тар. ознака 9015.40 во колона 3 наместо зборовите: „фотограметриско мерење“ треба да стои зборот: „фотограметрија“.

163. Во тар. број 90.17 во тар. ознака 9017.20 во колона 3 зборот: „Инструменти“ треба да се замени со зборовите: „Други инструменти“.

164. Во тар. број 90.20 во колона 2 треба да се напише тар. ознака: „9020.00“.

165. Во тар. број 90.25 во колона 3 во наменувањето наместо зборот: „психометри“ треба да стои зборот: „психометри“.

166. Во тар. број 91.01 во колона 3 наместо зборот: „кутија“ треба да стои зборот: „куќиште“.

167. Во тар. број 91.04 во колона 3 наместо зборовите: „авиони и вселенски летала“ треба да стојат зборовите: „воздухоплови, космички летала“.

168. Во тар. број 91.10 во колона 3 наместо точка и записка треба да стои отворена заграда, наместо зборовите: „механички часовници“ треба да стои зборот: „механизми“, а по зборот: „сетови“ се додаваат затворена заграда и точка и записка.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, 29 август 1989 година, Белград.

Страна

СОДРЖИНА:

	Страна
812. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Државата Катар	1309
813. Одлука за Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет	1309
814. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за методите на испитување на добиточна храна и за испитување на квалитетот на жита	1310
815. Правилник за југословенските стандарди за преносни алати со електромотори	1310
816. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	1311
817. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	1311
818. Правилник за југословенскиот стандард за електронски цевки	1312
819. Правилник за југословенскиот стандард за графички симболи за примена во електротехниката	1312
820. Правилник за југословенскиот стандард за електроника и телекомуникации	1312

821. Правилник за југословенскиот стандард за челици за подобрување	1313
822. Правилник за југословенскиот стандард за двестрани завртки	1313
823. Правилник за југословенскиот стандард за електроакустика	1313
824. Правилник за југословенските стандарди за азбестноцементни производи	1314
825. Правилник за југословенскиот стандард за стандардни номинални струи	1314
826. Правилник за југословенскиот стандард за градежни префабрикувани елементи	1314
827. Правилник за метролошките услови за индукциони броила за електрична енергија	1314
828. Правилник за метролошките услови за работни еталони-уреди за испитување на броила на електрична енергија	1317
829. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за донесување на производителски спецификации за крмни смеси и предсмеси (премикси)	1328
830. Наредба за измена на Наредбата за условите и начинот на наплата, располагање и плаќање со готови пари	1328
831. Коefициенти на растежот на цените и коefициент на растежот на животните трошоци во СФРЈ	1328
832. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на исплатување на надоместите на воените обврзници повикани заради вршење на воената обврска во Југословенската народна армија	1329
833. Упатство за измена и дополнење на Упатството за содржината и начинот на водење на Единствен план на сметки на општественото сметководство во Службата на општественото книговодство	1329
834. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се продолжени дозволите за пуштање во внатрешен промет	1330
835. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се изменети и дополнети дозволите за пуштање во внатрешен промет	1332
836. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет	1334
837. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет	1336
Исправка на Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот	1338
Исправка на Одлуката за измена и дополнење на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот	1338
Исправка на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот	1338

